

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 27

Понеделник, 28.12. 2009 год.

www.strumica.gov.mk

С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Р.б.	Стр.	р.б.	Стр.
369. Буџет на општина Струмица за 2010 година	3	377. Годишна програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2010 година	109
370. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година	83	378. Програма за одржување на јавното зеленило во 2010 година	112
371. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Југоисточниот регион	86	379. Програма за одржување на јавната чистока во 2010 година	116
372. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бојата на возилата за вршење на авто – такси превоз на патници за подрачјето на општина Струмица ..	87	380. Програма за активностите на општина Струмица од областа на културата во 2010 година	119
373. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2010 година.....	88	381. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2010 година	122
374. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година	94	382. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2010 година	124
375. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2010 година	105	383. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2010 година	125
376. Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2010 година	107	384. Програма за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2010 година	127

385. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, против-пожарната заштита и справувањето со кризи во 2010 година	129	393. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на надоместокот за одржување на јавната чистота	148
386. Програма за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал во 2010 година	134	394. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на цена за приклучок на вода за пиење во населени места	149
387. Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2010 година во Општина Струмица	137	395. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на цена за вода за пиење и надоместок за одведување на отпадни води	149
388. Локален план за акција за поттикнување и унапредување на родовата рамноправност во општина Струмица	140	396. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на цена за приклучок за одведување на отпадни води во населено место	150
389. Заклучок за изменување и дополнување на Заклучокот за утврдување на Нацрт- урбанистичкиот план вон населено место Водоча - локалитет место викано „Попово Лозе“	146	397. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на цена за собирање, транспортирање и депонирање на отпад	150
390. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2010 година	147	398. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на цена за уништување на стока на депонија ...	151
391. Заклучок за давање согласност на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	147	399. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на цена за расчистување депонии и други услуги	151
392. Заклучок за давање согласност на Одлуката за Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ со Општина Струмица	148	400. Заклучок за давање согласност на Одлука за висината на надоместокот за издавање на продажни места во пазар на мало „Градски пазар“ ТЦ „Глобал“	152

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е за објавување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Буџетот на општина Струмица за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7746/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

369.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 24.12.2009 година, донесе

Б У Џ Е Т
на Општина Струмица за 2010 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2010 година се состои од:

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	926.065.000
Даночни приходи	294.450.000
Неданочни приходи	69.632.674
Капитални приходи	111.750.000
Приходи од дотации	399.221.000
Трансфери	37.943.326
Приходи од донации	13.068.000
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	926.065.000
Од утврдени намени	923.865.000
Резерви	2.200.000
III. ДЕФИЦИТ	0
Домашни приливи	0
Приливи од странски заеми	0
Депозит	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Биланс на приходи на ниво на ставки

		658.378.459	838.395.277	455.127.400	58.648.600	13.068.000	399.221.000	0	926.065.000
Категорија Ставка Поткатегорија	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ Приходи
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	658.378.459	211.940.650	294.450.000	0	0	0	0	294.450.000
711	Данок од доход од добивка и од капитални добивки	658.378.459	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7111	Персонален данок од доход	658.378.459	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
713	Даноци на имот	0	37.500.000	41.000.000	0	0	0	0	41.000.000
7131	Данок на имот	0	10.500.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
7132	Данок на наследство и подарок	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7133	Данок на промет на недвижности и права	0	26.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
717	Даноци на специфични услуги	0	162.174.150	246.950.000	0	0	0	0	246.950.000
7171	Комунални даноци	0	162.174.150	246.950.000	0	0	0	0	246.950.000
718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	0	7.266.500	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
7181	Дозволи за вршење на дејност	0	7.266.500	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	63.647.600	12.000.000	57.632.674	0	0	0	69.632.674
722	Такси и надоместоци	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
7223	Административни такси	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
723	Административни такси и надоместоци	0	51.782.600	1.000.000	54.867.674	0	0	0	55.867.674
7230	Образование и обука	0	140.000	0	3.760.000	0	0	0	3.760.000
7231	Помошни активности во образованието	0	42.117.600	0	48.057.000	0	0	0	48.057.000
7232	Продажба на производи	0	2.370.000	0	2.370.000	0	0	0	2.370.000
7234	Влезници и членарини	0	500.000	0	174.074	0	0	0	174.074
7239	Закупнини	0	6.655.000	1.000.000	506.600	0	0	0	1.506.600
724	Други Владини услуги	0	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
7241	Други владини услуги	0	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
725	Други неданочни приходи	0	8.065.000	7.500.000	2.765.000	0	0	0	10.265.000
7259	Други неданочни приходи	0	8.065.000	7.500.000	2.765.000	0	0	0	10.265.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	0	46.608.079	111.750.000	0	0	0	0	111.750.000
731	Продажба на капитални средства	0	46.058.079	0	0	0	0	0	0
7311	Продажба на капитални средства	0	46.058.079	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка Поткатегорија	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	0	550.000	111.750.000	0	0	0	0	111.750.000
7331	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	0	550.000	111.750.000	0	0	0	0	111.750.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	516.198.948	36.927.400	1.015.926	13.068.000	399.221.000	0	450.232.326
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	491.712.318	36.927.400	355.926	0	399.221.000	0	436.504.326
7411	Тековни трансфери од други нивоа на власт	0	490.344.318	36.927.400	355.926	0	399.221.000	0	436.504.326
7412	Капитални трансфери од други нивоа на власт	0	1.368.000	0	0	0	0	0	0
742	Донации од странство	0	24.486.630	0	660.000	13.068.000	0	0	13.728.000
7421	Општи и тековни донации	0	24.486.630	0	660.000	13.068.000	0	0	13.728.000

Биланс на расходи на ниво на ставки

		601.716.409	838.395.277	455.127.400	58.648.600	13.068.000	399.221.000	0	926.065.000
Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		367.056.619	65.741.000	701.400	0	307.417.037	0	373.859.437
401	Основни плати и надоместоци		255.617.265	42.597.202	474.100	0	221.108.378	0	264.179.680
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		107.938.734	17.203.157	227.300	0	86.308.659	0	103.739.116
403	Останати придонеси од плати		240.820	0	0	0	0	0	0
404	Надоместоци		3.260.000	5.940.641	0	0	0	0	5.940.641
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.807.332	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
412	Постојана резерва (непрадејливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		607.332	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		221.226.816	71.050.000	55.720.950	3.668.000	91.803.963	0	222.242.913
420	Патни и дневни расходи		4.213.450	940.000	1.022.500	0	100.000	0	2.082.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		54.904.834	21.310.000	10.408.000	1.000.000	22.791.376	0	55.507.376
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		32.197.494	5.610.000	22.196.750	500.000	4.418.358	0	32.725.108
424	Поправки и тековно одржување		52.106.907	26.220.000	4.239.500	0	12.940.890	0	43.400.390
425	Договорни услуги		70.112.818	9.760.000	17.377.100	1.900.000	51.073.339	0	80.110.439
426	Други тековни расходи		7.691.213	7.210.000	479.100	268.000	480.000	0	8.437.100
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА		417.917	0	0	0	0	0	0
442	Наменски дотации		417.917	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		31.273.437	20.086.000	0	2.400.000	0	0	22.486.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		1.050.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463	Трансфери до невладини организации		10.440.794	10.750.000	0	1.000.000	0	0	11.750.000
464	Разни трансфери		19.782.643	7.336.000	0	1.400.000	0	0	8.736.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		101.418	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци		101.418	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		216.511.738	296.050.400	2.226.250	7.000.000	0	0	305.276.650
480	Купување на опрема и машини		0	0	675.000	0	0	0	675.000
481	Градежни објекти		0	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
482	Други градежни објекти		201.555.168	278.550.400	0	7.000.000	0	0	285.550.400

Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
483	Купување на мебел		3.061.250	6.100.000	301.250	0	0	0	6.401.250
485	Други нефинансиски средства		10.495.322	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
486	Купување на возила		1.400.000	600.000	1.250.000	0	0	0	1.850.000

Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

0 216.511.738 296.050.400 2.226.250 7.000.000 0 0 305.276.650

Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		216.511.738	296.050.400	2.226.250	7.000.000	0	0	305.276.650
480	Купување на опрема и машини		0	0	675.000	0	0	0	675.000
481	Градежни објекти		0	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
482	Други градежни објекти		201.555.166	278.550.400	0	7.000.000	0	0	285.550.400
483	Купување на мебел		3.061.250	6.100.000	301.250	0	0	0	6.401.250
485	Други нефинансиски средства		10.495.322	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
486	Купување на возила		1.400.000	600.000	1.250.000	0	0	0	1.850.000

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

		601.716.409	621.983.539	159.077.000	56.422.350	6.068.000	399.221.000	0	620.788.350
Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		367.056.619	65.741.000	701.400	0	307.417.037	0	373.859.437
401	Основни плати и надоместоци		255.617.285	42.597.202	474.100	0	221.108.378	0	284.179.680
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		107.938.734	17.203.157	227.300	0	86.308.659	0	103.739.116
403	Останати придонеси од плати		240.620	0	0	0	0	0	0
404	Надоместоци		3.280.000	5.940.641	0	0	0	0	5.940.641
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.807.332	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		607.332	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		221.226.816	71.050.000	55.720.950	3.668.000	91.803.963	0	222.242.913
420	Патни и дневни расходи		4.213.450	940.000	1.022.500	0	100.000	0	2.062.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		54.904.934	21.310.000	10.406.000	1.000.000	22.791.376	0	55.507.376
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		32.197.494	5.610.000	22.196.750	500.000	4.418.358	0	32.725.108
424	Поправки и тековно одржување		52.106.907	26.220.000	4.239.500	0	12.940.890	0	43.400.390
425	Договорни услуги		70.112.816	9.760.000	17.377.100	1.900.000	51.073.339	0	80.110.439
426	Други тековни расходи		7.691.213	7.210.000	479.100	288.000	480.000	0	8.437.100
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА		417.917	0	0	0	0	0	0
442	Намалски дотации		417.917	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		31.273.437	20.086.000	0	2.400.000	0	0	22.486.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		1.050.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463	Трансфери до невладини организации		10.440.794	10.750.000	0	1.000.000	0	0	11.750.000
464	Разни трансфери		19.782.643	7.336.000	0	1.400.000	0	0	8.736.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		101.418	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци		101.418	0	0	0	0	0	0

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

455.127.400 58.648.600 13.068.000 399.221.000 0 926.065.000

Функц.код Функц.ставка	о п и с	Буџет	Самофинан. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ		89.561.000	0	0	0	0	89.561.000
7011 Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи		89.561.000	0	0	0	0	89.561.000
7013 Општни услуги		0	0	0	0	0	0
703 ЈАВЕН РЕД И МИР		9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
7032 Противпожарни услуги		9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ		242.690.400	0	0	0	0	242.690.400
7044 Рударство, занаетчиство и градежништво		217.810.400	0	0	0	0	217.810.400
7045 Транспорт		19.580.000	0	0	0	0	19.580.000
7047 Останати индустрии		5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА		48.200.000	0	3.000.000	0	0	51.200.000
7051 Управување со отпадоците		7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
7052 Управување со отпадните води		34.800.000	0	3.000.000	0	0	37.800.000
7056 Заштита на животна средина		6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА		46.900.000	0	3.500.000	0	0	50.400.000
7062 Развој на заедницата		12.950.000	0	3.500.000	0	0	16.450.000
7063 Водоснабдување		11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
7064 Осветлување на улици		22.450.000	0	0	0	0	22.450.000
707 ЗДРАВСТВО		0	0	0	0	0	0
7076 Други функции на здравство		0	0	0	0	0	0
708 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА		15.736.000	1.030.000	6.568.000	5.665.000	0	28.999.000
7081 Спортски и рекреативни услуги		6.236.000	0	0	0	0	6.236.000
7082 Услуги за култура		9.500.000	1.030.000	6.568.000	5.665.000	0	22.763.000
709 ОБРАЗОВАНИЕ		2.000.000	43.416.600	0	348.356.000	0	393.772.600
7091 Предшколско и основно образование		1.000.000	19.580.000	0	195.948.000	0	216.528.000
7092 Средно образование		1.000.000	23.836.600	0	152.408.000	0	177.244.600
7096 Помошни служби на образование		0	0	0	0	0	0
710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		600.000	14.202.000	0	36.500.000	0	51.302.000
7102 Стари лица		600.000	0	0	0	0	600.000
7104 Семејства и деца		0	14.202.000	0	36.500.000	0	50.702.000

Капитални проекти по функции на ЕЛС

		291.650.400	0	4.000.000	0	0	295.650.400
Функц.код Капит.отпрограма	о п и с	Буџет	Самофинан. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
	0AA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
7044	Рударство, занаетлиство и градежништво	213.110.400	0	0	0	0	213.110.400
	FAA НОВ ПЛОСТАД	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
	FAB УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА	47.126.900	0	0	0	0	47.126.900
	FAG АГРОБЕРЗА	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
	FAV ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ	14.233.500	0	0	0	0	14.233.500
	FDA УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
7045	Транспорт	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
	JDB ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
7047	Останати индустрии	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
	JNB УРБАНА ОПРЕМА	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
7052	Управување со отпадните води	33.800.000	0	0	0	0	33.800.000
	JIA ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000
	JIB КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
	JIG КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
7056	Заштита на животна средина	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	JMA ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
7063	Водоснабдување	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
	JGA ГРАДСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	JGB РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	8.900.000	0	0	0	0	8.900.000
7064	Осветлување на улици	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000
	JAB ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
	JAG ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГРОБЕРЗА	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
	JAV ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
7082	Услуги за култура	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
	КАД НОВИ СПОМЕНИЦИ	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

497.010.140 64.513.460 14.374.800 439.143.100 0 1.015.041.500

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		309.265.000	0	0	0	0	309.265.000
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
713 Даноци на имот		45.100.000	0	0	0	0	45.100.000
713111	Данок на имот	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000
713211	Данок на наследство и подарок	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
713311	Данок на промет на недвижности и права	30.800.000	0	0	0	0	30.800.000
717 Даноци на специфични услуги		257.015.000	0	0	0	0	257.015.000
717111	Комунална такса за привремен престој	550.000	0	0	0	0	550.000
717112	Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
717115	Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000
717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	26.950.000	0	0	0	0	26.950.000
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простори за вршење на дејност	550.000	0	0	0	0	550.000
717133	Комунална такса за користење музика во јавните локации	165.000	0	0	0	0	165.000
717135	Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност	550.000	0	0	0	0	550.000
717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	206.800.000	0	0	0	0	206.800.000
717138	Надоместоци од комунална дејност	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
718117	Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаро, диско клуб и диско клуб на отворен простор	825.000	0	0	0	0	825.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
718123	Надоместок за заштита на животна средина од управување со индустриски неопасен отпад	825.000	0	0	0	0	825.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	13.200.000	63.395.941	0	0	0	76.595.941
722	Такси и надоместоци	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
722316	Други локални такси	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
723	Административни такси и надоместоци	1.100.000	60.354.441	0	0	0	61.454.441
723011	Такси за диплома и сертификат	0	297.000	0	0	0	297.000
723012	Такси за запишување	0	1.155.000	0	0	0	1.155.000
723013	Такса за испити	0	2.530.000	0	0	0	2.530.000
723019	Други образовни такси	0	154.000	0	0	0	154.000
723111	Целодневна и предшколска грижа	0	15.622.200	0	0	0	15.622.200
723112	Средства за екскурзии	0	12.944.800	0	0	0	12.944.800
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	0	2.585.000	0	0	0	2.585.000
723119	Други помошни активности во образованието	0	21.710.700	0	0	0	21.710.700
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	0	2.607.000	0	0	0	2.607.000
723411	Членарини во институции во областа на културата	0	191.481	0	0	0	191.481
723911	Закупнина од објекти	0	557.260	0	0	0	557.260
723914	Приходи од закупнина на општински имот	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
724	Други Владини услуги	550.000	0	0	0	0	550.000
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	550.000	0	0	0	0	550.000
725	Други неданочни приходи	8.250.000	3.041.500	0	0	0	11.291.500
725917	Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници	550.000	0	0	0	0	550.000
725939	Други неданочни приходи	5.500.000	3.041.500	0	0	0	8.541.500
725943	2% од наплата премии од каско И одговорност	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	133.925.000	0	0	0	0	133.925.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	133.925.000	0	0	0	0	133.925.000
733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на простор)	133.320.000	0	0	0	0	133.320.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирано минерална сировина)	605.000	0	0	0	0	605.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	40.620.140	1.117.519	14.374.800	439.143.100	0	495.255.559
741	Трансфери од други нивоа на власт	40.620.140	391.519	0	439.143.100	0	480.154.759
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	0	391.519	0	0	0	391.519
741112	Трансфери од буџетот на РМ	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.270.000	0	0	0	0	6.270.000
741115	Дотации од приходи од ДДВ	31.050.140	0	0	0	0	31.050.140
741116	Наменска дотација на општината за активности од културата	0	0	0	6.231.500	0	6.231.500
741117	Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита	0	0	0	40.150.000	0	40.150.000
741118	Наменска дотација на општината за активности од образованието	0	0	0	383.191.600	0	383.191.600
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарството	0	0	0	9.570.000	0	9.570.000
742	Донации од странство	0	726.000	14.374.800	0	0	15.100.800
742114	Приходи од Европската унија	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000
742115	Приходи од европските држави	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000
742119	Други општи и тековни донации	0	726.000	5.024.800	0	0	5.750.800

Биланс на расходи на ниво на потставки

497.010.140 64.513.460 14.374.800 439.143.100 0 1.015.041.500

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011				
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		72.315.100	771.540	0	338.158.741	0
401 Основни плати и надоместоци		46.856.922	521.510	0	243.219.216	0
401110 Основни плати - функционери		814.044	0	0	0	0
401120 Основни плати - државни службеници		32.099.059	0	0	0	0
401130 Основни плати - други вработени		9.932.837	429.000	0	224.093.843	0
401310 Персонален данок на доход од плата		2.653.814	39.160	0	7.925.968	0
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		1.137.168	53.350	0	11.199.406	0
401390 Други надоместоци		220.000	0	0	0	0
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		18.923.473	250.030	0	94.939.525	0
402110 Основни придонеси за ПИО		12.041.629	164.340	0	61.774.131	0
402120 Придонес за бенифициран стаж		470.957	0	0	433.808	0
402210 Основни придонеси за здравство		5.448.829	69.300	0	25.834.349	0
402220 Основен придонес за професионално заболување		65.062	8.910	0	1.829.991	0
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		896.996	7.480	0	5.067.246	0
404 Надоместоци		6.534.705	0	0	0	0
404150 Други надоместоци		6.534.705	0	0	0	0
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.420.000	0	0	0	0
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.320.000	0	0	0	0
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.320.000	0	0	0	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.100.000	0	0	0	0
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.100.000	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		78.375.000	61.293.045	4.034.800	100.984.359	0
420 Патни и дневни расходи		1.034.000	1.124.750	0	110.000	0
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		693.000	825.550	0	44.000	0
420120 Патување во земјата - патни расходи		0	193.600	0	44.000	0
420130 Патување во земјата - сместување		0	22.550	0	22.000	0
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		231.000	39.600	0	0	0

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
420220	Патување во странство - патни расходи	55.000	28.600	0	0	0	83.600
420230	Патување во странство - сместување	55.000	14.850	0	0	0	69.850
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	23.441.000	11.446.600	1.100.000	25.070.514	0	61.058.114
421110	Електрична енергија	15.840.000	1.168.200	0	3.533.472	0	20.541.672
421120	Водовод и канализација	416.000	1.284.800	0	2.623.603	0	4.326.403
421130	Губретарина	0	165.000	0	0	0	165.000
421190	Други комунални такси и услуги	0	0	0	395.253	0	395.253
421220	Дрва	352.000	0	0	1.916.208	0	2.268.208
421240	Течни горива	1.210.000	286.000	0	13.345.328	0	14.841.328
421310	Полша	715.000	66.000	0	0	0	781.000
421320	Телефон и телефакс	2.915.000	897.600	0	1.302.184	0	5.114.784
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.386.000	759.000	0	44.000	0	2.189.000
421420	Регистрација на моторни возила	0	165.000	0	0	0	165.000
421440	Транспорт на луѓе	605.000	6.655.000	1.100.000	1.910.466	0	10.270.466
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	6.171.000	24.416.425	550.000	4.860.194	0	35.997.619
423110	Канцелариски материјали	935.000	1.393.150	0	1.716.433	0	4.044.583
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	1.100.000	1.633.700	0	208.816	0	3.142.516
423190	Други административни материјали	242.000	176.000	0	212.740	0	630.740
423210	Материјали за АОП	0	33.000	0	0	0	33.000
423310	Униформи	0	825.000	0	0	0	825.000
423320	Обувки	0	33.000	0	0	0	33.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	275.000	14.823.875	0	77.000	0	15.175.875
423510	Лекови	0	66.000	0	0	0	66.000
423610	Наставно-образовни помагала	0	915.750	0	363.000	0	1.278.750
423620	Училишни материјали	0	418.000	0	91.080	0	509.080
423710	Средства за одржување на хигиена	253.000	484.000	0	473.000	0	1.210.000
423720	Материјали за разни поправки	132.000	396.000	0	669.188	0	1.197.188
423810	Ситен инвентар	1.320.000	1.346.950	0	0	0	2.666.950
423830	Резервни делови	0	110.000	0	0	0	110.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	44.000	0	0	0	44.000
423990	Други материјали	1.914.000	1.518.000	550.000	1.048.936	0	5.030.936

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
424	Поправки и тековно одржување	27.962.000	4.663.450	0	14.234.979	0	46.860.429
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи, разварени делови, гуми)	660.000	287.650	0	0	0	947.650
424210	Одржување на згради	1.100.000	3.341.800	0	11.673.511	0	16.115.311
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.430.000	0	0	804.598	0	2.234.598
424230	Дезинфекција; дезинсекција и дератизација	0	0	0	120.340	0	120.340
424320	Одржување на автопати, улици и платишта	3.190.000	0	0	0	0	3.190.000
424390	Одржување на други граѓани	8.910.000	0	0	0	0	8.910.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	330.000	0	55.000	0	385.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	275.000	22.000	0	220.000	0	517.000
424430	Поправки и одржување на машини	77.000	341.000	0	385.000	0	803.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	715.000	341.000	0	976.529	0	2.032.529
424590	Одржување на други зелени површини	11.605.000	0	0	0	0	11.605.000
425	Договорни услуги	11.836.000	19.114.610	2.090.000	56.180.673	0	89.221.483
425130	Изајмување на друг тип на простор	1.430.000	0	0	0	0	1.430.000
425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
425210	Провизија за платен промет	0	22.000	0	0	0	22.000
425220	Банкарска провизија	11.000	0	0	0	0	11.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)	154.000	0	0	0	0	154.000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	0	0	88.000	0	88.000
425260	Осигурување на моторни возила	110.000	0	0	0	0	110.000
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	145.200	0	145.200
425310	Правни услуги	275.000	0	0	0	0	275.000
425420	Примарна здравствена заштита	0	55.000	0	660.000	0	715.000
425490	Други здравствени услуги	11.000	0	0	253.000	0	264.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
425710	Обука за техничка култура	0	0	0	427.079	0	427.079
425740	Дополнителни активности	0	781.000	0	0	0	781.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	1.786.215	0	0	0	1.786.215
425760	Преградни услуги во образованието	0	2.750.000	0	44.790.070	0	47.540.070
425790	Други образовни услуги	0	1.070.520	0	1.284.592	0	2.355.112
425820	Услуги за копирање, печатење и издавање	605.000	187.000	0	0	0	792.000
425940	Рушење на објекти	770.000	0	0	0	0	770.000
425990	Други договорни услуги	2.750.000	12.483.075	2.090.000	8.532.732	0	25.855.807

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
426	Други тековни расходи	7.931.000	527.010	294.800	528.000	0	9.280.810
426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	110.000	0	0	110.000
426120	Членарини во домашни организации	451.000	0	0	0	0	451.000
426210	Расходи за репрезентација	1.177.000	44.000	0	110.000	0	1.331.000
426990	Други оперативни расходи	6.303.000	483.010	184.800	418.000	0	7.388.810
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	22.094.600	0	2.640.000	0	0	24.734.600
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
463	Трансфери до невладини организации	11.825.000	0	1.100.000	0	0	12.925.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	4.730.000	0	0	0	0	4.730.000
463120	Трансфери до спортоки клубови	3.630.000	0	0	0	0	3.630.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	660.000	0	0	0	0	660.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	2.805.000	0	1.100.000	0	0	3.905.000
464	Разни трансфери	8.069.600	0	1.540.000	0	0	9.609.600
464990	Други трансфери	8.069.600	0	1.540.000	0	0	9.609.600
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	321.805.440	2.448.875	7.700.000	0	0	331.954.315
480	Купување на опрема и машини	0	742.500	0	0	0	742.500
480190	Купување на друга опрема	0	742.500	0	0	0	742.500
481	Градежни објекти	4.180.000	0	0	0	0	4.180.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	4.180.000	0	0	0	0	4.180.000
482	Други градежни објекти	302.555.440	0	7.700.000	0	0	310.255.440
482110	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	181.412.990	0	0	0	0	181.412.990
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	3.955.600	0	0	0	0	3.955.600
482220	Изградба на мостови	27.500.000	0	0	0	0	27.500.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	0	0	3.300.000	0	0	3.300.000
482620	Изградба на споменици	4.015.000	0	0	0	0	4.015.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	660.000	0	0	0	0	660.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	25.080.000	0	0	0	0	25.080.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	1.760.000	0	0	0	0	1.760.000
482910	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на други објекти	385.000	0	0	0	0	385.000
482920	Изградба на други објекти	55.586.850	0	4.400.000	0	0	59.986.850

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
483	Купување на мебел	6.710.000	331.375	0	0	0	7.041.375
483120	Купување на училишен мебел	0	99.000	0	0	0	99.000
483210	Купување на канцелариска опрема	880.000	0	0	0	0	880.000
483240	Купување на информатичка и видео опрема	0	77.000	0	0	0	77.000
483290	Купување на друга опрема	5.830.000	77.000	0	0	0	5.907.000
483410	Купување на земјоделски машини	0	78.375	0	0	0	78.375
485	Други нефинансиски средства	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
485420	Надомест за одземен имот	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
486	Купување на возила	660.000	1.375.000	0	0	0	2.035.000
486110	Купување на моторни возила	0	1.375.000	0	0	0	1.375.000
486190	Купување на други моторни возила	660.000	0	0	0	0	660.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

542.192.880 70.378.320 15.681.600 479.065.200 0 1.107.318.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		337.380.000	0	0	0	0	337.380.000
711 Данок од доход од добивка и од капитални добивки		6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондските основани со закон	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
713 Даноци на имот		49.200.000	0	0	0	0	49.200.000
713111	Данок на имот	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
713211	Данок на наследство и подарок	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
713311	Данок на промет на недвижности и права	33.600.000	0	0	0	0	33.600.000
717 Даноци на специфични услуги		280.380.000	0	0	0	0	280.380.000
717111	Комунална такса за привремен престој	600.000	0	0	0	0	600.000
717112	Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
717115	Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата;	2.760.000	0	0	0	0	2.760.000
717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	29.400.000	0	0	0	0	29.400.000
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	600.000	0	0	0	0	600.000
717133	Комунална такса за користење музика во јавните локации	180.000	0	0	0	0	180.000
717135	Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност	600.000	0	0	0	0	600.000
717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	225.600.000	0	0	0	0	225.600.000
717138	Надоместоци од комунална дејност	8.640.000	0	0	0	0	8.640.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
718117	Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор.	900.000	0	0	0	0	900.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
718123	Надоместок за заштита на животна средина за управување со индустриски неопасен отпад	900.000	0	0	0	0	900.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	14.400.000	69.159.209	0	0	0	83.559.209
722	Такси и надоместоци	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
722316	Други локални такси	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
723	Административни такси и надоместоци	1.200.000	65.841.209	0	0	0	67.041.209
723011	Такси за диплома и сертификат	0	324.000	0	0	0	324.000
723012	Такси за запишување	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000
723013	Такса за испити	0	2.760.000	0	0	0	2.760.000
723019	Други образовни такси	0	168.000	0	0	0	168.000
723111	Целодневна и предшколска грижа	0	17.042.400	0	0	0	17.042.400
723112	Средства за екскурзии	0	14.121.600	0	0	0	14.121.600
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	0	2.820.000	0	0	0	2.820.000
723119	Други помошни активности во образованието	0	23.684.400	0	0	0	23.684.400
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	0	2.844.000	0	0	0	2.844.000
723411	Членарини во институции во областа на културата	0	208.889	0	0	0	208.889
723911	Закупнина од објекти	0	607.920	0	0	0	607.920
723914	Приходи од закупнина на општински имот	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
724	Други Владини услуги	600.000	0	0	0	0	600.000
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	600.000	0	0	0	0	600.000
725	Други неданочни приходи	9.000.000	3.318.000	0	0	0	12.318.000
725917	Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници	600.000	0	0	0	0	600.000
725939	Други неданочни приходи	6.000.000	3.318.000	0	0	0	9.318.000
725943	2% од наплата премии од каско ИТ одговорност	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	146.100.000	0	0	0	0	146.100.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	146.100.000	0	0	0	0	146.100.000
733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на простор)	145.440.000	0	0	0	0	145.440.000
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирано минерална сировина)	660.000	0	0	0	0	660.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	44.312.880	1.219.111	15.681.600	479.065.200	0	540.278.791
741	Трансфери од други нивоа на власт	44.312.880	427.111	0	479.065.200	0	523.805.191
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	0	427.111	0	0	0	427.111
741112	Трансфери од буџетот на РМ	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.840.000	0	0	0	0	6.840.000
741115	Дотации од приходи од ДДВ	33.872.880	0	0	0	0	33.872.880
741116	Наменска дотација на општината за активности од културата	0	0	0	6.798.000	0	6.798.000
741117	Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита	0	0	0	43.800.000	0	43.800.000
741118	Наменска дотација на општината за активности од образованието	0	0	0	418.027.200	0	418.027.200
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарството	0	0	0	10.440.000	0	10.440.000
742	Донации од странство	0	792.000	15.681.600	0	0	16.473.600
742114	Приходи од Европската унија	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000
742115	Приходи од европските држави	0	0	4.800.000	0	0	4.800.000
742119	Други општи и тековни донации	0	792.000	5.481.600	0	0	6.273.600

Биланс на расходи на ниво на потставки

542.192.880 70.378.320 15.681.600 479.065.200 0 1.107.318.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		78.889.200	841.680	0	368.900.444	0	448.631.324
401 Основни плати и надоместоци		51.116.642	568.920	0	265.330.054	0	317.015.616
401110 Основни плати - функционери		888.048	0	0	0	0	888.048
401120 Основни плати - државни службеници		35.017.156	0	0	0	0	35.017.156
401130 Основни плати - други вработени		10.835.822	468.000	0	244.468.010	0	255.769.832
401310 Персонален данок на доход од плата		2.895.070	42.720	0	8.646.510	0	11.584.300
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		1.240.547	58.200	0	12.217.534	0	13.516.280
401390 Други надоместоци		240.000	0	0	0	0	240.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		20.643.788	272.760	0	103.570.391	0	124.486.939
402110 Основни придонеси за ПИО		13.136.322	179.280	0	67.389.961	0	80.705.563
402120 Придонес за бенифициран стаж		513.772	0	0	473.245	0	987.017
402210 Основни придонеси за здравство		5.944.177	75.600	0	28.182.926	0	34.202.704
402220 Основен придонес за професионално заболување		70.976	9.720	0	1.996.354	0	2.077.050
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		978.541	8.160	0	5.527.904	0	6.514.606
404 Надоместоци		7.128.769	0	0	0	0	7.128.769
404150 Други надоместоци		7.128.769	0	0	0	0	7.128.769
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.640.000	0	0	0	0	2.640.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413110 Теквени резерви (разновидни расходи)		1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		85.500.000	66.885.140	4.401.600	110.164.756	0	266.931.496
420 Патни и дневни расходи		1.128.000	1.227.000	0	120.000	0	2.475.000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		756.000	900.600	0	48.000	0	1.704.600
420120 Патување во земјата - патни расходи		0	211.200	0	48.000	0	259.200
420130 Патување во земјата - сместување		0	24.600	0	24.000	0	48.600
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		252.000	43.200	0	0	0	295.200

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
420220	Патување во странство - патни расходи	60.000	31.200	0	0	0	91.200
420230	Патување во странство - сместувања	60.000	16.200	0	0	0	76.200
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	25.572.000	12.487.200	1.200.000	27.349.651	0	66.608.851
421110	Електрична енергија	17.280.000	1.274.400	0	3.854.696	0	22.409.096
421120	Водовод и канализација	456.000	1.401.800	0	2.862.113	0	4.719.713
421130	Ѓубретарина	0	180.000	0	0	0	180.000
421190	Други комунални такси и услуги	0	0	0	431.185	0	431.185
421220	Дрва	384.000	0	0	2.090.408	0	2.474.408
421240	Течни горива	1.320.000	312.000	0	14.558.539	0	16.190.539
421310	Пошта	780.000	72.000	0	0	0	852.000
421320	Телефон и телефакс	3.180.000	979.200	0	1.420.565	0	5.579.765
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.512.000	828.000	0	48.000	0	2.388.000
421420	Регистрација на моторни возила	0	180.000	0	0	0	180.000
421440	Транспорт на луѓа	660.000	7.260.000	1.200.000	2.084.144	0	11.204.144
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	6.732.000	26.636.100	600.000	5.302.030	0	39.270.130
423110	Канцелариски материјали	1.020.000	1.519.800	0	1.872.473	0	4.412.273
423120	Списанија; весници и други изданија за користење од страна на вработените	1.200.000	2.000.400	0	227.800	0	3.428.200
423190	Други административни материјали	264.000	192.000	0	232.080	0	688.080
423210	Материјали за АОП	0	36.000	0	0	0	36.000
423310	Униформи	0	900.000	0	0	0	900.000
423320	Обувки	0	36.000	0	0	0	36.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	300.000	16.171.500	0	84.000	0	16.555.500
423510	Лекови	0	72.000	0	0	0	72.000
423610	Наставно-образовни помагала	0	999.000	0	396.000	0	1.395.000
423620	Училишни материјали	0	456.000	0	99.380	0	555.380
423710	Средства за одржување на хигиена	276.000	528.000	0	516.000	0	1.320.000
423720	Материјали за разни поправки	144.000	432.000	0	730.024	0	1.306.024
423810	Ситен инвентар	1.440.000	1.469.400	0	0	0	2.909.400
423830	Резервни делови	0	120.000	0	0	0	120.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	48.000	0	0	0	48.000
423990	Други материјали	2.088.000	1.856.000	600.000	1.144.294	0	5.488.294

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
424	Поправки и тековно одржување	30.504.000	5.087.400	0	15.529.068	0	51.120.468
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучув. резервни делови, гуми)	720.000	313.800	0	0	0	1.033.800
424210	Одржување на згради	1.200.000	3.645.600	0	12.734.740	0	17.580.340
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.560.000	0	0	877.744	0	2.437.744
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	131.280	0	131.280
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	3.480.000	0	0	0	0	3.480.000
424390	Одржување на други градби	9.720.000	0	0	0	0	9.720.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	360.000	0	60.000	0	420.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	300.000	24.000	0	240.000	0	564.000
424430	Поправки и одржување на машини	84.000	372.000	0	420.000	0	876.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	760.000	372.000	0	1.065.305	0	2.217.305
424590	Одржување на други зелени површини	12.660.000	0	0	0	0	12.660.000
425	Договорни услуги	12.912.000	20.852.520	2.280.000	61.288.007	0	97.332.527
425130	Изнајмување на друг тип на простор	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000
425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
425210	Провизија за платен промет	0	24.000	0	0	0	24.000
425220	Банкарска провизија	12.000	0	0	0	0	12.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)	168.000	0	0	0	0	168.000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	0	0	96.000	0	96.000
425260	Осигурување на моторни возила	120.000	0	0	0	0	120.000
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	158.400	0	158.400
425310	Правни услуги	300.000	0	0	0	0	300.000
425420	Примарна здравствена заштита	0	60.000	0	720.000	0	780.000
425490	Други здравствени услуги	12.000	0	0	276.000	0	288.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
425710	Обука за техничка култура	0	0	0	465.905	0	465.905
425740	Дополнителни активности	0	852.000	0	0	0	852.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	1.926.780	0	0	0	1.926.780
425760	Правозни услуги во образованието	0	3.000.000	0	48.861.894	0	51.861.894
425790	Други образовни услуги	0	1.167.840	0	1.401.373	0	2.569.213
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	660.000	204.000	0	0	0	864.000
425940	Рушење на објекти	840.000	0	0	0	0	840.000
425990	Други договорни услуги	3.000.000	13.617.900	2.280.000	9.308.435	0	28.206.335

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
426	Други тековни расходи	8.652.000	574.920	321.600	576.000	0	10.124.520
426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	120.000	0	0	120.000
426120	Членарини во домашни организации	492.000	0	0	0	0	492.000
426210	Расходи за репрезентација	1.284.000	48.000	0	120.000	0	1.452.000
426990	Други оперативни расходи	6.876.000	526.920	201.600	456.000	0	8.060.520
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	24.103.200	0	2.880.000	0	0	26.983.200
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
463	Трансфери до невладини организации	12.900.000	0	1.200.000	0	0	14.100.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.160.000	0	0	0	0	5.160.000
463120	Трансфери до спортски клубови	3.960.000	0	0	0	0	3.960.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	720.000	0	0	0	0	720.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	3.060.000	0	1.200.000	0	0	4.260.000
464	Разни трансфери	8.803.200	0	1.680.000	0	0	10.483.200
464990	Други трансфери	8.803.200	0	1.680.000	0	0	10.483.200
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	351.060.480	2.671.500	8.400.000	0	0	362.131.980
480	Купување на опрема И машини	0	810.000	0	0	0	810.000
480190	Купување на друга опрема	0	810.000	0	0	0	810.000
481	Градежни објекти	4.560.000	0	0	0	0	4.560.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	4.560.000	0	0	0	0	4.560.000
482	Други градежни објекти	330.060.480	0	8.400.000	0	0	338.460.480
482110	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	197.905.080	0	0	0	0	197.905.080
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.315.200	0	0	0	0	4.315.200
482220	Изградба на мостови	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000
482620	Изградба на споменици	4.380.000	0	0	0	0	4.380.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	720.000	0	0	0	0	720.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	27.360.000	0	0	0	0	27.360.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	1.920.000	0	0	0	0	1.920.000
482910	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на други објекти	420.000	0	0	0	0	420.000
482920	Изградба на други објекти	60.640.200	0	4.800.000	0	0	65.440.200

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
483	Купување на мебел	7.320.000	361.500	0	0	0	7.681.500
483120	Купување на училишен мебел	0	108.000	0	0	0	108.000
483210	Купување на канцелариска опрема	960.000	0	0	0	0	960.000
483240	Купување на информатичка и видео опрема	0	84.000	0	0	0	84.000
483290	Купување на друга опрема	6.360.000	84.000	0	0	0	6.444.000
483410	Купување на земјоделски машини	0	85.500	0	0	0	85.500
485	Други нефинансиски средства	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000
485420	Надомест за одземен имот	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000
486	Купување на возила	720.000	1.500.000	0	0	0	2.220.000
486110	Купување на моторни возила	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
486190	Купување на други моторни возила	720.000	0	0	0	0	720.000

Член 3

Приходите и расходите во износ од 926.065.000 искажани по основни намени во Билансот на приходи и расходи во Буџетот на Единицата на локална самоуправа за 2010 година, се распоредени по корисници и поблиски намени во посебниот дел.

Посебен дел		601.716.409	838.395.277	455.127.400	58.648.600	13.068.000	399.221.000	0	926.065.000
Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА		6.100.000	6.761.000	0	0	0	0	6.761.000
ПРИХОДИ :									
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		6.100.000	6.761.000	0	0	0	0	6.761.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		3.580.000	4.561.000	0	0	0	0	4.561.000
401	Основни плати и надоместоци		320.000	456.029	0	0	0	0	456.029
404	Надоместоци		3.260.000	4.104.971	0	0	0	0	4.104.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		510.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
420	Патни и дневни расходи		10.000	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		810.000	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации		810.000	0	0	0	0	0	0
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		6.100.000	6.761.000	0	0	0	0	6.761.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		3.580.000	4.561.000	0	0	0	0	4.561.000
401	Основни плати и надоместоци		320.000	456.029	0	0	0	0	456.029
404	Надоместоци		3.260.000	4.104.971	0	0	0	0	4.104.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		510.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
420	Патни и дневни расходи		10.000	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		810.000	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации		810.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК		7.181.724	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
ПРИХОДИ :									
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК		7.181.724	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		4.024.104	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
401	Основни плати и надоместоци		2.981.892	2.534.313	0	0	0	0	2.534.313
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		1.042.212	965.687	0	0	0	0	965.687
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		607.332	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		607.332	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		770.000	900.000	0	0	0	0	900.000
420	Патни и дневни расходи		340.000	350.000	0	0	0	0	350.000
425	Договорни услуги		100.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи		330.000	550.000	0	0	0	0	550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.678.870	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
463	Трансфери до невладини организации		650.000	800.000	0	0	0	0	800.000
464	Разни трансфери		1.028.870	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		101.418	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци		101.418	0	0	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК		7.181.724	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		4.024.104	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
401	Основни плати и надоместоци		2.981.892	2.534.313	0	0	0	0	2.534.313
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		1.042.212	965.687	0	0	0	0	965.687
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		607.332	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		607.332	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		770.000	900.000	0	0	0	0	900.000
420	Патни и дневни расходи		340.000	350.000	0	0	0	0	350.000
425	Договорни услуги		100.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи		330.000	550.000	0	0	0	0	550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.678.870	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
463	Трансфери до невладини организации		650.000	800.000	0	0	0	0	800.000
464	Разни трансфери		1.028.870	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		101.418	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци		101.418	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
D1	МЕСНА САМОУПРАВА		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
ПРИХОДИ :									
D10	МЕСНА САМОУПРАВА		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		350.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		154.105	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		145.895	200.000	0	0	0	0	200.000
424	Поправки и тековно одржување		50.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи		0	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		50.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		50.000	0	0	0	0	0	0
D10	МЕСНА САМОУПРАВА		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		350.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		154.105	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		145.895	200.000	0	0	0	0	200.000
424	Поправки и тековно одржување		50.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи		0	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		50.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		50.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
DA МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)			0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
ПРИХОДИ :									
DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА			0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
481 Градежни објекти			0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
481 Градежни објекти			0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
Е0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		65.582.736	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
ПРИХОДИ :									
Е00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		65.582.736	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		43.736.994	48.040.000	0	0	0	0	48.040.000
401	Основни плати и надоместоци		31.714.248	32.954.330	0	0	0	0	32.954.330
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		12.016.820	13.250.000	0	0	0	0	13.250.000
403	Останати придонеси од плати		5.926	0	0	0	0	0	0
404	Надоместоци		0	1.835.670	0	0	0	0	1.835.670
42	СТОКИ И УСЛУГИ		21.295.742	21.460.000	0	0	0	0	21.460.000
420	Патни и дневни расходи		590.000	590.000	0	0	0	0	590.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		7.730.000	7.810.000	0	0	0	0	7.810.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		2.455.742	2.670.000	0	0	0	0	2.670.000
424	Поправки и тековно одржување		3.180.000	4.220.000	0	0	0	0	4.220.000
425	Договорни услуги		4.440.000	3.210.000	0	0	0	0	3.210.000
426	Други тековни расходи		2.900.000	2.960.000	0	0	0	0	2.960.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		550.000	500.000	0	0	0	0	500.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		50.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Е00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		65.582.736	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		43.736.994	48.040.000	0	0	0	0	48.040.000
401	Основни плати и надоместоци		31.714.248	32.954.330	0	0	0	0	32.954.330
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		12.016.820	13.250.000	0	0	0	0	13.250.000
403	Останати придонеси од плати		5.926	0	0	0	0	0	0
404	Надоместоци		0	1.835.670	0	0	0	0	1.835.670
42	СТОКИ И УСЛУГИ		21.295.742	21.460.000	0	0	0	0	21.460.000
420	Патни и дневни расходи		590.000	590.000	0	0	0	0	590.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		7.730.000	7.810.000	0	0	0	0	7.810.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		2.455.742	2.670.000	0	0	0	0	2.670.000
424	Поправки и тековно одржување		3.180.000	4.220.000	0	0	0	0	4.220.000
425	Договорни услуги		4.440.000	3.210.000	0	0	0	0	3.210.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
426	Други тековни расходи		2.900.000	2.960.000	0	0	0	0	2.960.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		550.000	500.000	0	0	0	0	500.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		50.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
ЕА	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА		1.300.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
ПРИХОДИ :									
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА		1.300.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.300.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
481	Градежни објекти		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
483	Купување на мебел		1.300.000	800.000	0	0	0	0	800.000
486	Купување на возила		0	600.000	0	0	0	0	600.000
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА		1.300.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.300.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
481	Градежни објекти		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
483	Купување на мебел		1.300.000	800.000	0	0	0	0	800.000
486	Купување на возила		0	600.000	0	0	0	0	600.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		6.350.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	ПРИХОДИ :								
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		6.350.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	РАСХОДИ :								
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.350.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425	Договорни услуги		5.350.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		6.350.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.350.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425	Договорни услуги		5.350.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
ПРИХОДИ :									
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
425	Договорни услуги		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
425	Договорни услуги		500.000	700.000	0	0	0	0	700.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
ФА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		131.413.171	206.360.400	0	0	0	0	206.360.400
ПРИХОДИ :									
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		3.532.158	0	0	0	0	0	0
FAA	НОВ ПЛОСТАД		0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
FAB	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА		62.790.763	47.126.900	0	0	0	0	47.126.900
FAG	АГРОБЕРЗА		33.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
FAV	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ		32.090.250	14.233.500	0	0	0	0	14.233.500
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		131.413.171	206.360.400	0	0	0	0	206.360.400
482	Други градежни објекти		120.917.849	199.360.400	0	0	0	0	199.360.400
485	Други нефинансиски средства		10.495.322	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		3.532.158	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.532.158	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		3.532.158	0	0	0	0	0	0
FAA	НОВ ПЛОСТАД		0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
482	Други градежни објекти		0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
FAB	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА		62.790.763	47.126.900	0	0	0	0	47.126.900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		62.790.763	47.126.900	0	0	0	0	47.126.900
482	Други градежни објекти		52.295.441	40.126.900	0	0	0	0	40.126.900
485	Други нефинансиски средства		10.495.322	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
FAG	АГРОБЕРЗА		33.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		33.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
482	Други градежни објекти		33.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
FAV	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ		32.090.250	14.233.500	0	0	0	0	14.233.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		32.090.250	14.233.500	0	0	0	0	14.233.500
482	Други градежни објекти		32.090.250	14.233.500	0	0	0	0	14.233.500

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТР		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
ПРИХОДИ :									
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
482	Други градежни објекти		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000
482	Други градежни објекти		1.700.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
G1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			15.862.000	12.950.000	0	3.500.000	0	0	16.450.000
ПРИХОДИ :									
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			15.862.000	12.950.000	0	3.500.000	0	0	16.450.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.912.000	3.400.000	0	1.500.000	0	0	4.900.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		250.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		2.162.000	2.350.000	0	1.500.000	0	0	3.850.000
426	Други тековни расходи		500.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		12.950.000	9.550.000	0	2.000.000	0	0	11.550.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463	Трансфери до невладини организации		4.950.000	6.950.000	0	1.000.000	0	0	7.950.000
464	Разни трансфери		7.000.000	600.000	0	1.000.000	0	0	1.600.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		15.862.000	12.950.000	0	3.500.000	0	0	16.450.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.912.000	3.400.000	0	1.500.000	0	0	4.900.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		250.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		2.162.000	2.350.000	0	1.500.000	0	0	3.850.000
426	Други тековни расходи		500.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		12.950.000	9.550.000	0	2.000.000	0	0	11.550.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463	Трансфери до невладини организации		4.950.000	6.950.000	0	1.000.000	0	0	7.950.000
464	Разни трансфери		7.000.000	600.000	0	1.000.000	0	0	1.600.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.029.122	1.000.000	0	3.000.000	0	0	4.000.000
ПРИХОДИ :									
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.029.122	1.000.000	0	3.000.000	0	0	4.000.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.029.122	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување		1.029.122	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти		0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.029.122	1.000.000	0	3.000.000	0	0	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.029.122	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување		1.029.122	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти		0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		15.800.000	16.300.000	0	0	0	0	16.300.000
ПРИХОДИ :									
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		15.800.000	16.300.000	0	0	0	0	16.300.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		15.800.000	16.300.000	0	0	0	0	16.300.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		11.881.415	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
424	Поправки и тековно одржување		3.918.585	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		15.800.000	16.300.000	0	0	0	0	16.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		15.800.000	16.300.000	0	0	0	0	16.300.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		11.881.415	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
424	Поправки и тековно одржување		3.918.585	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА		8.250.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
ПРИХОДИ :									
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		8.250.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		7.750.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
424	Поправки и тековно одржување		7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
426	Други тековни расходи		350.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		500.000	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации		500.000	0	0	0	0	0	0
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		8.250.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		7.750.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
424	Поправки и тековно одржување		7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
426	Други тековни расходи		350.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		500.000	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации		500.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ		5.570.000	7.240.000	0	0	0	0	7.240.000
ПРИХОДИ :									
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ		5.570.000	7.240.000	0	0	0	0	7.240.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.570.000	7.240.000	0	0	0	0	7.240.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		1.040.000	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
424	Поправки и тековно одржување		4.530.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ		5.570.000	7.240.000	0	0	0	0	7.240.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.570.000	7.240.000	0	0	0	0	7.240.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		1.040.000	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
424	Поправки и тековно одржување		4.530.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
ПРИХОДИ :									
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
424	Поправки и тековно одржување		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
424	Поправки и тековно одржување		1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		3.935.000	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000
ПРИХОДИ :									
JAV	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		1.385.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
JAG	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГРОБЕРЗА		0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
JAV	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		2.550.000	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.935.000	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000
482	Други градежни објекти		3.935.000	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000
JAV	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		1.385.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.385.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
482	Други градежни објекти		1.385.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
JAG	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГРОБЕРЗА		0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
482	Други градежни објекти		0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
JAV	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		2.550.000	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.550.000	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
482	Други градежни објекти		2.550.000	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JD	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
ПРИХОДИ :									
JDB	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
482	Други градежни објекти		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
JDB	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000
482	Други градежни објекти		22.201.684	12.340.000	0	0	0	0	12.340.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		8.940.000	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
ПРИХОДИ :									
JGA	ГРАДСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА		2.440.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
JGB	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		6.500.000	8.900.000	0	0	0	0	8.900.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.940.000	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
482	Други градежни објекти		8.940.000	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
JGA	ГРАДСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА		2.440.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.440.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
482	Други градежни објекти		2.440.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
JGB	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		6.500.000	8.900.000	0	0	0	0	8.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.500.000	8.900.000	0	0	0	0	8.900.000
482	Други градежни објекти		6.500.000	8.900.000	0	0	0	0	8.900.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JI	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ		46.908.233	33.800.000	0	0	0	0	33.800.000
ПРИХОДИ :									
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		29.974.032	0	0	0	0	0	0
JIA	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА		4.134.252	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000
JIB	КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО		8.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
JIG	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		4.799.949	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
РАСХОДИ :									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.000.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		7.000.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		39.908.233	33.800.000	0	0	0	0	33.800.000
482	Други градежни објекти		39.908.233	33.800.000	0	0	0	0	33.800.000
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		29.974.032	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.000.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		7.000.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		22.974.032	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		22.974.032	0	0	0	0	0	0
JIA	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА		4.134.252	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.134.252	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000
482	Други градежни објекти		4.134.252	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000
JIB	КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО		8.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
482	Други градежни објекти		8.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
JIG	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		4.799.949	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.799.949	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
482	Други градежни објекти		4.799.949	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
JM	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
ПРИХОДИ :									
JMA	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
JMA	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти		2.452.400	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
ПРИХОДИ :									
JNB	УРБАНА ОПРЕМА		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
483	Купување на мебел		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
JNB	УРБАНА ОПРЕМА		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
483	Купување на мебел		460.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО			6.637.003	800.000	1.030.000	0	4.344.060	0	6.174.060
ПРИХОДИ :									
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО			6.637.003	800.000	1.030.000	0	4.344.060	0	6.174.060
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			3.206.732	0	0	0	3.984.060	0	3.984.060
401 Основни плати и надоместоци			2.163.750	0	0	0	2.844.545	0	2.844.545
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			1.042.484	0	0	0	1.139.515	0	1.139.515
403 Останати придонеси од плати			498	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ			3.012.354	800.000	1.030.000	0	360.000	0	2.190.000
420 Патни и дневни расходи			80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			936.030	0	200.000	0	234.000	0	434.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			685.442	800.000	350.000	0	82.800	0	1.232.800
424 Поправки и тековно одржување			787.940	0	320.000	0	21.600	0	341.600
425 Договорни услуги			447.942	0	80.000	0	21.600	0	101.600
426 Други тековни расходи			75.000	0	0	0	0	0	0
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА			417.917	0	0	0	0	0	0
442 Наменски дотации			417.917	0	0	0	0	0	0
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО			6.637.003	800.000	1.030.000	0	4.344.060	0	6.174.060
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			3.206.732	0	0	0	3.984.060	0	3.984.060
401 Основни плати и надоместоци			2.163.750	0	0	0	2.844.545	0	2.844.545
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			1.042.484	0	0	0	1.139.515	0	1.139.515
403 Останати придонеси од плати			498	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ			3.012.354	800.000	1.030.000	0	360.000	0	2.190.000
420 Патни и дневни расходи			80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			936.030	0	200.000	0	234.000	0	434.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			685.442	800.000	350.000	0	82.800	0	1.232.800
424 Поправки и тековно одржување			787.940	0	320.000	0	21.600	0	341.600
425 Договорни услуги			447.942	0	80.000	0	21.600	0	101.600
426 Други тековни расходи			75.000	0	0	0	0	0	0
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА			417.917	0	0	0	0	0	0
442 Наменски дотации			417.917	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.671.128	700.000	0	0	1.320.940	0	2.020.940
	ПРИХОДИ :								
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.671.128	700.000	0	0	1.320.940	0	2.020.940
	РАСХОДИ :								
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		1.075.808	0	0	0	1.107.840	0	1.107.840
401	Основни плати и надоместоци		744.600	0	0	0	793.212	0	793.212
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		331.064	0	0	0	314.628	0	314.628
403	Останати придонеси од плати		144	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ		595.320	700.000	0	0	213.100	0	913.100
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		154.076	0	0	0	97.100	0	97.100
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		83.000	350.000	0	0	56.000	0	406.000
426	Други тековни расходи		358.244	350.000	0	0	60.000	0	410.000
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.671.128	700.000	0	0	1.320.940	0	2.020.940
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		1.075.808	0	0	0	1.107.840	0	1.107.840
401	Основни плати и надоместоци		744.600	0	0	0	793.212	0	793.212
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		331.064	0	0	0	314.628	0	314.628
403	Останати придонеси од плати		144	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ		595.320	700.000	0	0	213.100	0	913.100
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		154.076	0	0	0	97.100	0	97.100
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		83.000	350.000	0	0	56.000	0	406.000
426	Други тековни расходи		358.244	350.000	0	0	60.000	0	410.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		0	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
ПРИХОДИ :									
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		0	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		0	150.000	0	0	0	0	150.000
425	Договорни услуги		0	500.000	0	0	0	0	500.000
426	Други тековни расходи		0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
464	Разни трансфери		0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		0	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		0	150.000	0	0	0	0	150.000
425	Договорни услуги		0	500.000	0	0	0	0	500.000
426	Други тековни расходи		0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
464	Разни трансфери		0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
К4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		5.911.761	1.500.000	0	2.568.000	0	0	4.068.000
ПРИХОДИ :									
К40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		5.911.761	1.500.000	0	2.568.000	0	0	4.068.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
401	Основни плати и надоместоци		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.797.194	1.000.000	0	2.168.000	0	0	3.168.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		425.715	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
425	Договорни услуги		883.000	0	0	400.000	0	0	400.000
426	Други тековни расходи		1.988.479	1.000.000	0	268.000	0	0	1.268.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		2.014.567	300.000	0	400.000	0	0	700.000
463	Трансфери до невладини организации		30.794	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		1.983.773	300.000	0	400.000	0	0	700.000
К40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		5.911.761	1.500.000	0	2.568.000	0	0	4.068.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
401	Основни плати и надоместоци		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.797.194	1.000.000	0	2.168.000	0	0	3.168.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		425.715	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
425	Договорни услуги		883.000	0	0	400.000	0	0	400.000
426	Други тековни расходи		1.988.479	1.000.000	0	268.000	0	0	1.268.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		2.014.567	300.000	0	400.000	0	0	700.000
463	Трансфери до невладини организации		30.794	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		1.983.773	300.000	0	400.000	0	0	700.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
ПРИХОДИ :									
КАА	НОВИ СПОМЕНИЦИ		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
482	Други градежни објекти		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
КАА	НОВИ СПОМЕНИЦИ		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000
482	Други градежни објекти		500.000	3.650.000	0	4.000.000	0	0	7.650.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		3.500.000	6.236.000	0	0	0	0	6.236.000
ПРИХОДИ :									
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		3.500.000	6.236.000	0	0	0	0	6.236.000
РАСХОДИ :									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.500.000	6.236.000	0	0	0	0	6.236.000
463	Трансфери до невладини организации		3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
464	Разни трансфери		0	3.236.000	0	0	0	0	3.236.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		3.500.000	6.236.000	0	0	0	0	6.236.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.500.000	6.236.000	0	0	0	0	6.236.000
463	Трансфери до невладини организации		3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
464	Разни трансфери		0	3.236.000	0	0	0	0	3.236.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			225.425.503	1.000.000	19.580.000	0	195.948.000	0	216.528.000
ПРИХОДИ :									
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			225.425.503	1.000.000	19.580.000	0	195.948.000	0	216.528.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		166.581.403	0	0	0	159.102.305	0	159.102.305	
401 Основни плати и надоместоци		117.105.173	0	0	0	115.358.374	0	115.358.374	
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		49.455.515	0	0	0	43.743.931	0	43.743.931	
403 Останати придонеси од плати		20.715	0	0	0	0	0	0	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		58.044.100	1.000.000	19.580.000	0	36.845.695	0	57.425.695	
420 Патни и дневни расходи		1.812.610	0	386.000	0	0	0	386.000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		11.729.193	0	466.000	0	12.079.276	0	12.545.276	
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		9.230.778	0	7.221.250	0	2.316.158	0	9.537.408	
424 Поправки и тековно одржување		12.036.061	500.000	1.718.000	0	8.829.490	0	11.047.490	
425 Договорни услуги		23.235.458	500.000	9.788.750	0	13.620.771	0	23.909.521	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		800.000	0	0	0	0	0	0	
464 Разни трансфери		800.000	0	0	0	0	0	0	
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		225.425.503	1.000.000	19.580.000	0	195.948.000	0	216.528.000	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		166.581.403	0	0	0	159.102.305	0	159.102.305	
401 Основни плати и надоместоци		117.105.173	0	0	0	115.358.374	0	115.358.374	
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		49.455.515	0	0	0	43.743.931	0	43.743.931	
403 Останати придонеси од плати		20.715	0	0	0	0	0	0	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		58.044.100	1.000.000	19.580.000	0	36.845.695	0	57.425.695	
420 Патни и дневни расходи		1.812.610	0	386.000	0	0	0	386.000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		11.729.193	0	466.000	0	12.079.276	0	12.545.276	
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		9.230.778	0	7.221.250	0	2.316.158	0	9.537.408	
424 Поправки и тековно одржување		12.036.061	500.000	1.718.000	0	8.829.490	0	11.047.490	
425 Договорни услуги		23.235.458	500.000	9.788.750	0	13.620.771	0	23.909.521	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		800.000	0	0	0	0	0	0	
464 Разни трансфери		800.000	0	0	0	0	0	0	

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			172.984.099	1.000.000	23.836.600	0	152.408.000	0	177.244.600
ПРИХОДИ :									
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			172.984.099	1.000.000	23.836.600	0	152.408.000	0	177.244.600
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			97.357.859	0	701.400	0	105.549.000	0	106.250.400
401 Основни плати и надоместоци			68.029.667	0	474.100	0	75.419.916	0	75.894.016
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			29.136.589	0	227.300	0	30.129.084	0	30.356.384
403 Останати придонеси од плати			191.603	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ			72.124.990	1.000.000	20.908.950	0	46.859.000	0	68.767.950
420 Патни и дневни расходи			1.308.840	0	484.500	0	100.000	0	584.500
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			15.754.400	0	7.640.000	0	6.881.000	0	14.521.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			7.606.637	0	4.335.500	0	1.963.400	0	6.298.900
424 Поправки и тековно одржување			15.247.573	500.000	781.500	0	3.089.800	0	4.371.300
425 Договорни услуги			31.018.050	500.000	7.188.350	0	34.404.800	0	42.093.150
426 Други тековни расходи			1.189.490	0	479.100	0	420.000	0	899.100
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			800.000	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери			800.000	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2.701.250	0	2.226.250	0	0	0	2.226.250
480 Купување на опрема и машини			0	0	675.000	0	0	0	675.000
483 Купување на мебел			1.301.250	0	301.250	0	0	0	301.250
486 Купување на возила			1.400.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			172.984.099	1.000.000	23.836.600	0	152.408.000	0	177.244.600
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			97.357.859	0	701.400	0	105.549.000	0	106.250.400
401 Основни плати и надоместоци			68.029.667	0	474.100	0	75.419.916	0	75.894.016
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите			29.136.589	0	227.300	0	30.129.084	0	30.356.384
403 Останати придонеси од плати			191.603	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ			72.124.990	1.000.000	20.908.950	0	46.859.000	0	68.767.950
420 Патни и дневни расходи			1.308.840	0	484.500	0	100.000	0	584.500
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			15.754.400	0	7.640.000	0	6.881.000	0	14.521.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			7.606.637	0	4.335.500	0	1.963.400	0	6.298.900
424 Поправки и тековно одржување			15.247.573	500.000	781.500	0	3.089.800	0	4.371.300

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425	Договорни услуги		31.018.050	500.000	7.188.350	0	34.404.800	0	42.093.150
426	Други тековни расходи		1.189.490	0	479.100	0	420.000	0	899.100
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		800.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		800.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.701.250	0	2.226.250	0	0	0	2.226.250
480	Купување на опрема и машини		0	0	675.000	0	0	0	675.000
483	Купување на мебел		1.301.250	0	301.250	0	0	0	301.250
486	Купување на возила		1.400.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			51.864.697	0	14.202.000	0	36.500.000	0	50.702.000
ПРИХОДИ :									
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			51.864.697	0	14.202.000	0	36.500.000	0	50.702.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			31.048.703	0	0	0	28.973.832	0	28.973.832
401 Основни плати и надоместоци			21.930.283	0	0	0	20.745.264	0	20.745.264
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			9.114.788	0	0	0	8.228.568	0	8.228.568
403 Останати придонеси од плати			3.632	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ			20.815.994	0	14.202.000	0	7.526.168	0	21.728.168
420 Патни и дневни расходи			72.000	0	72.000	0	0	0	72.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			5.640.000	0	2.100.000	0	3.500.000	0	5.600.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			10.200.000	0	10.290.000	0	0	0	10.290.000
424 Поправки и тековно одржување			2.927.626	0	1.420.000	0	1.000.000	0	2.420.000
425 Договорни услуги			1.976.368	0	320.000	0	3.026.168	0	3.346.168
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			51.864.697	0	14.202.000	0	36.500.000	0	50.702.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			31.048.703	0	0	0	28.973.832	0	28.973.832
401 Основни плати и надоместоци			21.930.283	0	0	0	20.745.264	0	20.745.264
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			9.114.788	0	0	0	8.228.568	0	8.228.568
403 Останати придонеси од плати			3.632	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ			20.815.994	0	14.202.000	0	7.526.168	0	21.728.168
420 Патни и дневни расходи			72.000	0	72.000	0	0	0	72.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			5.640.000	0	2.100.000	0	3.500.000	0	5.600.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			10.200.000	0	10.290.000	0	0	0	10.290.000
424 Поправки и тековно одржување			2.927.626	0	1.420.000	0	1.000.000	0	2.420.000
425 Договорни услуги			1.976.368	0	320.000	0	3.026.168	0	3.346.168

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
ПРИХОДИ :									
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
РАСХОДИ :									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
464	Разни трансфери		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
464	Разни трансфери		620.000	600.000	0	0	0	0	600.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		16.345.016	9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
	ПРИХОДИ :								
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		16.345.016	9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
	РАСХОДИ :								
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		16.345.016	9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
401	Основни плати и надоместоци		10.527.652	6.452.530	0	0	5.947.067	0	12.399.597
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		5.799.262	2.987.470	0	0	2.752.933	0	5.740.403
403	Останати придонеси од плати		18.102	0	0	0	0	0	0
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		16.345.016	9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		16.345.016	9.440.000	0	0	8.700.000	0	18.140.000
401	Основни плати и надоместоци		10.527.652	6.452.530	0	0	5.947.067	0	12.399.597
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		5.799.262	2.987.470	0	0	2.752.933	0	5.740.403
403	Останати придонеси од плати		18.102	0	0	0	0	0	0

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	DA
Назив на развојната потпрограма	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИ М.	DAA
Цели на развојната програма	ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН КУЛТУРЕН ЖИВОТ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПРЕКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ДОМОВИ НА КУЛТУРА.	
Планирани активности	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИТЕ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КУКЛИШ, КОСТУРИНО ДАБИЉА, ПРОСЕНИКОВО, МУРТИНО, ДОБРЕЈЦИ, ПОПЧЕ ВО И ВЕЉУСА.	
Очекувани резултати/ефекти	ДОВЕДУВАЊЕ НА ЗГРАДИТЕ НА ДОМОВИТЕ НА КУЛТУРА ВО СОСТОЈБА ВО КОЈА ЌЕ МОЖАТ ДА ИМ СЛУЖАТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА.	
Ризик и претпоставки	ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ И НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	2.800.000	
Име на студијата	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИ М.	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.800.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	НОВ ПЛОШТАД	FAA
Цели на развојната програма	НОВ СОВРЕМЕН ИЗГЛЕД НА ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ, НОВО ПОФУНКЦИОНАЛНО СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ, РАСТЕРЕТУВАЊЕ НА ПЛОШТАДОТ ОД ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА, ДОБИВАЊЕ НОВА ПЕШАЧКА ЗОНА, ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТОТ НА ЛУЃЕ И СТОКИ СО ШТО СЕ СТВАРААТ ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА И РЕГИОНОТ, НОВ ПРОСТОР ЗА ПАРИКИРАЊЕ.	
Планирани активности	ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ПРОЕКТ, ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ДУП-ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ	
Очекувани резултати/ефекти	ОЛЕСНЕТ ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ И СТОКИ, ЗГОЛЕМЕНА ПОСЕТЕНОСТ НА ГРАДОТ ОД ТУРИСТИ ПОРАДИ АТРАКТИВНИОТ ИЗГЛЕД НА ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, РЕАКЦИЈА ОД ГРАЃАНИТЕ КОЈА МОЖЕ ДА ГО ПОПРЕЧИ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2011	
Вкупна вредност	240.000.000	
Име на студијата	УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПЛОШТАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	
Ниво на студијата	Идеен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	19.03.2008	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
------------------------------	----------------	----------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА	FAB
Цели на развојната програма	РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН НА ГРАД СТРУМИЦА, ПОДОБРУВАЊЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ВО ГРАДОТ, ПОЕФИКАСЕН ПРЕВОЗ НА ЛУГЕ И СТОКИ ВО ГРАДОТ, ПОВРЗУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ГРАДОТ СО МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА СО ШТО СЕ СОЗДАВААТ УСЛОВИ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПЛАНЕН ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТИТЕ, РЕДОВНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ	
Очекувани резултати/ефекти	НАМАЛУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВО ОДВИГАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВО ГРАДОТ, ЗАДОВОЛНИ УЧЕСНИЦИ ВО СООБРАЌАЈОТ ВО ГРАДОТ ПРИГРАДСКОТО ПОДРАЧЈЕ, НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА ОД НЕИЗГРАДЕНИ УЛИЦИ.	
Ризик и претпоставки	ПРОБЛЕМИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ЈАВАТ ПРИ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕ, КАСНЕЊЕ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ, НЕПОВОЛНИ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ ПРИ ИЗВЕДБАТА.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	134.450.000	
Име на студијата	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА	
Ниво на студијата	Пред фазбилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	47.126.900,00	46.000.000,00	41.323.100,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ	FAV
Цели на развојната програма	РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН НА ГРАД СТРУМИЦА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПЕШАЦИТЕ, ПОДОБРУВАЊЕ НА ИЗГЛЕДОТ НА ГРАДОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ПРИВЛЕКУВАЊЕ ТУРИСТИ И СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ПОБРЗ РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ГЛАВНИ ПРОЕКТИ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ОБЈЕКТИТЕ.	
Очекувани резултати/ефекти	СОВРЕМЕН И УРБАН ИЗГЛЕД НА ГРАДОТ, БЕЗБЕДНИ ПЕШАЦИ, НАМАЛЕНИ НЕЗГОДИ ВО СОБРАЌАЈОТ.	
Ризик и претпоставки	ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА НА ЗЕМЛИШТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ОБЈЕКТИТЕ, КАСНЕЊЕ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ ВО ИЗВЕДБАТА НА ОБЈЕКТИТЕ.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	125.122.036	
Име на студијата	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	14.233.500,00	50.888.536,00	60.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	АГРОБЕРЗА	FAG
Цели на развојната програма	ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛОКУПНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АГРОБЕРЗАТА	
Планирани активности	ИЗГОТВУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕРИ, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ, ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКАТА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА, ИЗГРАДБА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА МОСТ И УЛИЦА ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА.	
Очекувани резултати/ефекти	ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА АГРОБЕРЗАТА, ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА ДРУГИ ИНВЕСТИТОРИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНОСТА ВО ОПШТИНАТА, ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОД, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ОПШТИНАТА.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ, НЕПОГОДНИ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА, ЗАВИСНОСТ ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПРИ ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ МРЕЖИ.	
Датум на почеток на имплементација	28.02.2009	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	47.000.000	
Име на студијата	АГРОБЕРЗА	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	25.000.000,00	0,00		0,00
------------------------------	---------------	------	--	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FD
Назив на развојната потпрограма	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	FDA
Цели на развојната програма	ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ИЗГЛЕДОТ НА РУРАЛНИТЕ НАСЕЛБИ СО ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА, ТАМПОНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ, ИЗГРАБА НА ПАТЕКА ЗА МОТОРЦИКЛИ, ПАТЕКА ЗА ПАРАГЛАДЕРСТВО И ИЗГРАБА НА ЈАВНА БАГА ВО КУЛИШ. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ЧАМ ЧИФЛИК.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА.	
Очекувани резултати/ефекти	НАМАЛУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ ПОМЕГУ РУРАЛНИТЕ И УРБАНИТЕ СРЕДИНИ.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА.	
Датум на почеток на имплементација	30.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	12.300.000	
Име на студијата	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.750.000,00	2.550.000,00	3.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	JA	
Назив на развојната потпрограма	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	JAB	
Цели на развојната програма	ЦЕЛОСНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО, ОПЕСНУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО НА ЛУЃЕ И ВОЗИЛА ВО НОЌНИ УСЛОВИ.		
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА.		
Очекувани резултати/ефекти	ОПЕСНЕТ СООБРАЌАЈ ВО НОЌНИ УСЛОВИ, ЗГОЛЕМЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЕШАЦИТЕ И ПОУБАВ ИЗГЛЕД НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО НОЌЕ.		
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА.		
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010		
Датум на завршување на проектот	31.12.2011		
Вкупна вредност	1.500.000		
Име на студијата	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		
Ниво на студијата	Пред физибилити студија		
Фирма, седиште на изгот. на студијата			
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010		
ИНДИКАТОРИ			
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	1.450.000,00	50.000,00	0,00

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	JA
Назив на развојната потпрограма	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГРОБЕРЗА	JAG
Цели на развојната програма	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИОТ ДЕЛ НА ГРАДОТ, СТВАРАЊЕ УСЛОВИ ЗА ПОБЕЗ РАЗВОЈ НА СРЕДНИ И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈА.	
Очекувани резултати/ефекти	ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НА СРЕДНИ И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	1.250.000	
Име на студијата	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГРОБЕРЗА	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.03.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	1.250.000,00	0,00		0,00
------------------------------	--------------	------	--	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	JA
Назив на развојната потпрограма	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	JAV
Цели на развојната програма	ЦЕЛОСНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА СИТЕ ВЛЕЗОВИ ВО ГРАДОТ, ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРАНЗИТНИОТ СООБРАЌАЈ И ВО НОЈНИ УСЛОВИ.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА.	
Очекувани резултати/ефекти	ОЛЕСНЕТ СООБРАЌАЈ ВО НОЈНИ УСЛОВИ, ПОУБАВ ИЗГЛЕД НА ГРАДОТ НОЈЕ.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА.	

Датум на почеток на имплементација	31.03.2010
Датум на завршување на проектот	31.12.2011
Вкупна вредност	4.450.000

Име на студијата	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	3.450.000,00	1.000.000,00	0,00
------------------------------	--------------	--------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	ЛОКАЛЕН ПАТ ПОПЧЕВО	JDA
Цели на развојната програма	ДИРЕКТНО ПОВРЗУВАЊЕ НАСЕЛЕНО МЕСТО СО СЕДИШТЕ НА ОПШТИНА, СКРАТУВАЊЕ НА ПАТОТ ВО ОДНОС НА СЕГАШНОТО ПОВРЗУВАЊЕ СО РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ, ОТВАРАЊЕ МОЖНОСТ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОВОЈ ДЕЛ ОД ОПШТИНА СТРУМИЦА.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА НО И ОД СВЕТСКА БАНКА ЗА ПАТИШТА КАКО ФИНАНСИЕР НА ПРОЕКТОТ.	
Очекувани резултати/ефекти	ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈЕТО КАДЕ ПОМИНУВА ПАТОТ КОЈ ВО МОМЕНТОТ Е ПАСИВНО ПОДРАЧЈЕ.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА.	
Датум на почеток на имплементација	31.01.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	37.000.000	
Име на студијата	ЛОКАЛЕН ПАТ ПОПЧЕВО-СТРУМИЦА	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.12.2008	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	37.000.000,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JDB
Цели на развојната програма	ПОЕФИКАСЕН ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ И СТОКИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА НО И ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА КАКО ФИНАСИЕР НА ПРОЕКТОТ.	
Очекувани резултати/ефекти	ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОСОВРЕМЕН ИЗГЛЕД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.01.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	32.450.000	
Име на студијата	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	12.340.000,00	10.110.000,00	10.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	JG
Назив на развојната потпрограма	ГРАДСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА	JGA
Цели на развојната програма	КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ГРАДСКАТА ВОДОВОДНА МРЕЖА СО НОВИ ВОДОВОДИ НА ИЗГРАДЕНИТЕ УЛИЦИ, ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИТЕ ОБЈЕКТИ НА ГРАДСКАТА ВОДОВОДНА МРЕЖА И СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА	
Очекувани резултати/ефекти	ОТВАРАЊЕ НА НОВИ ИНДУСТРИСКИ, ТРГОВСКИ И ДРУГИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА КОИ Е ОБЕЗБЕДЕНА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	5.000.000	
Име на студијата	ГРАДСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА	
Ниво на студијата	Пред фидибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	JG
Назив на развојната потпрограма	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТ	JGB
Цели на развојната програма	ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПРЕКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВЕКЕ ПОСТОЕЧКИТЕ ВОДОВОДНИ МРЕЖИ ВО СЕЛАТА БАНСКО, ГАБРОВО, РИЧ И ПОПЧЕВО.	
Планирани активности	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИОТ ВОДОВОД И ВГРАДУВАЊЕ НА ФИЛТЕР ВО СЕЛО БАНСКО. РЕАЛИЗАЦИЈА НА РЕЗЕРВОАР И ФИЛТЕР ВО СЕЛО ГАБРОВО. ДОГРАДБА НА ПОСТОЕЧКИОТ ВОДОВОД ВО СЕЛО РИЧ. ЗАМЕНА НА ГЛАВНАТА ЦЕВКА ЗА ВОДОВОД ВО СЕЛО ПОПЧЕВО.	
Очекувани резултати/ефекти	ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВА И ЧИСТА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ, А СО ТОА И ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ НА ГРАГАНИТЕ.	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ И ВРЕМЕНСКИТЕ НЕПОГОДИ.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2011	
Вкупна вредност	10.400.000	
Име на студијата	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	8.900.000,00	1.500.000,00	0,00
------------------------------	--------------	--------------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	JI
Назив на развојната потпрограма	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА	JIA
Цели на развојната програма	КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБОДНИОТ КАНАЛ (ДЕЛ КАЈ АДИНГ ГРАДБА И ДЕЛ НА УП БОШКО БУХА) СО НОВИ ДЕЛОВИ НА НОВО ИЗГРАДЕНИТЕ УЛИЦИ, ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИТЕ ОБЈЕКТИ НА ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА, СО ШТО ЌЕ СЕ ОВОЗМОЖАТ УСЛОВИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД АТМОСФЕРСКИТЕ ВОДИ КОИ ГО ПОПЛОВУВААТ ГРАДОТ.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА.	
Очекувани резултати/ефекти	ОТВАРАЊЕ НА НОВИ ИНДУСТРИСКИ, ТРГОВСКИ И ДРУГИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА КОИ Е ОБЕЗБЕДЕНА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИТЕ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	19.100.000	
Име на студијата	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2010	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	19.100.000,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ЈИ
Назив на развојната потпрограма	КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО	ЈИВ
Цели на развојната програма	РЕШАВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЃАНИТЕ СО ЦЕЛ СПРЕЧУВАЊЕ НА МИГРАЦИЈАТА СЕЛО- ГРАД ЗАРАДИ ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА.	
Очекувани резултати/ефекти	ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА МЕСНОТО НАСЕЛЕНИЕ	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2009	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	16.500.000	
Име на студијата	КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2002	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	8.500.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	J1
Назив на развојната потпрограма	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	J1G
Цели на развојната програма	РЕШАВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЃАНИТЕ, ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛО КОСТУРИНО И ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛАТА ДОБРЕЈЦИ, БАНСКО, ПОПЧЕВО И ГР. БАЛДОВЦИ СО ЦЕЛ СПРЕЧУВАЊЕ НА МИГРАЦИЈАТА СЕЛО-ГРАД ЗАРАДИ ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ.	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА	
Очекувани резултати/ефекти	ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА МЕСНОТО НАСЕЛЕНИЕ	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	67.600.000	
Име на студијата	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.200.000,00	31.000.000,00	30.400.000,00
------------------------------	--------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JM
Назив на развојната потпрограма	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	JMA
Цели на развојната програма	РАЗУБАВУВАЊЕ НА ГРАДОТ СО НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ, НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ЕКОЛОШКАТА СРЕДИНА	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА	
Очекувани резултати/ефекти	ЗДРАВА И ЧИСТА СРЕДИНА ЗА ЖИВЕЕЊЕ	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	5.270.000	
Име на студијата	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	3.000.000,00	1.270.000,00	1.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JN
Назив на развојната потпрограма	УРБАНА ОПРЕМА	JNB
Цели на развојната програма	ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДОТ СО НОВИ СЕМАФОРИ, КАНТИ ЗА СМЕТ И ДРУГА ОПРЕМА СО ЦЕЛ ПОДИГАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ	
Планирани активности	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ, РАСПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕР, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ, НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА	
Очекувани резултати/ефекти	ЗДРАВА И ЧИСТА СРЕДИНА ЗА ЖИВЕЕЊЕ	
Ризик и претпоставки	НЕНАВРЕМЕНО ОТПОЧНУВАЊЕ СО АКТИВНОСТИТЕ, ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2010	
Вкупна вредност	5.300.000	
Име на студијата	УРБАНА ОПРЕМА	
Ниво на студијата	Пред фидибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	5.300.000,00	0,00		0,00
------------------------------	--------------	------	--	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	КА
Назив на развојната потпрограма	НОВИ СПОМЕНИЦИ	КАА
Цели на развојната програма	РАЗУБАВУВАЊЕ НА ГРАДОТ СО НОВИ СПОМЕНИЦИ И УРЕДУВАЊЕ НА СПОМЕН КОСТУРНИЦАТА, СПОМЕНИК-ВАРНИЦА, СПОМЕНИКОТ ВО ВЕЉУСА, ЧАМ ЧИМФЛИК, БЕКЧЕТО, СПОМЕНИКОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ИЗГРАБКА НА ОТВОРЕН АМФИТЕАТАР ВО ГРАДСКИОТ ПАРК.	
Планирани активности	РАСПИШУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ, ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ	
Очекувани резултати/ефекти	ТРАЈНО ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ ОД ИСТОРИЈАТА ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ И ЗБОГАТУВАЊЕ НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКАТА ПОНУДА ВО ГРАДОТ СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЛЕТНАТА СЦЕНА ВО ГРАДСКИОТ ПАРК.	
Ризик и претпоставки	НЕАДЕКВАТЕН ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2010	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	6.300.000	
Име на студијата	НОВИ СПОМЕНИЦИ	
Ниво на студијата	Пред-физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.	31.01.2009	

ИНДИКАТОРИ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	3.650.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Член 4

Буџетот на Општина Струмица за 2010 година влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

Број 07-7746/1
24.12.2009 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
извршување на Буџетот
на општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08 -7747/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

370.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04 и 96/04) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
за извршување на Буџетот на Општина
Струмица за 2010 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2010 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на

самофинансирачки активности; Буџет на донации; и Буџет на дотации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од советот на општината.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување / зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети,

кои градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно платите се утврдуваат за: избраните и именуваните лица појдовната основа за 1 коефициент изнесува просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Републиката за претходната година, за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на нето платите изнесува 75,3 денари.

Исплатата на плати на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Буџетските корисници се задолжени пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, и плата како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета и е-маил и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата (како и во досегашниот период).

По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, градоначалникот на општината оделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Член 10

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 800,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

Член 11

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од Законот за исплата на плати.

Член 12

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од две исплатени просечни плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000,00 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеат во заедница, му припаѓа парична помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари по семејство.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на градоначалникот на општината.

Член 13

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи

во противвредност од 6.000 ден. каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 14

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

Член 15

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат обазец М-1.

Согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотација ќе се дава за:

-Вработувања за кои се обезбедени средства во буџетот на РМ, за што писмено известување ќе даде

Министерството за финансии врз основа на барање од надлежното министерство.

- Вработување за кои се обезбедени средства во буџетот на општината за тековната фискална година, за што писмено известување ќе даде градоначалникот на општината (член 51 од Законот за буџети).

Член 16

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 17

Буџетот на Општина Струмица се извршува од 01.01.2010 до 31.12.2010 година.

Член 18

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица", а ќе се применува од 01. јануари 2010 година.

Бр.07-7747/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отпочнување на постапка за доделување на
концесија за регионално интегрирано
управување со отпад во Југоисточниот
регион

1. Се објавува Одлуката за
отпочнување на постапка за доделување на
концесија за регионално интегрирано
управување со отпад во Југоисточниот
регион, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
24.12.2009 година.

Број 08-7765/2
25.12.2009 год.
С т р у м и ц а

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

371.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Сл. весник на РМ“ број 7/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

О д л у к а

за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Југоисточниот регион

Член 1

Одлука за отпочнување на постапката за доделување на концесија

Советот на општина Струмица го разгледа Предлогот за отпочнување на постапката за доделување на концесија за интегрирано управување со комунален цврст отпад и со мнозинство на гласови донесе Одлука да ја овласти Комисијата што ќе се формира за таа цел во декември 2009 година, да објави Повик за изразување на интерес со цел спроведување на постапка за прет-квалификација на заинтересираните кандидати.

Член 2

Видот на постапката за доделување на концесија:

Заради сложеноста на тендерската документација при издавањето на интегрираното управување со отпад на концесија, како и заради недостигот на информации за прецизно утврдување на предметот на концесијата и условите на Договорот за концесија, постапката за доделување на концесија ќе се спроведува низ Конкурентен дијалог (член 31, 34, 35 и 36 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство).

На тој начин ќе им се овозможи на заинтересираните кандидати во текот на постапката да се вклучат при дефинирањето на техничките и финансиските спецификации и правната рамка за утврдување на концесискиот договор.

Конкурентниот дијалог се состои од три фази:

- Повик за изразување на интерес од страна на заинтересирани кандидати

- Прием и презентации на заинтересираните кандидати
- Покана за доставување на понуда од страна на избрани кандидати

Член 3

Рокови за првата, втората и третата фаза:

Повикот за изразување на интерес ќе биде објавен до крајот на декември 2009 година, а најдоцна до 15 - ти јануари 2010 година. Повикот ќе биде објавен од страна на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија.

Втората фаза ќе се реализира во текот на презентациите што ќе ги вршат кандидатите што ќе бидат избрани од страна на Комисијата. Истата ќе се спроведува во периодот март - мај 2010 година.

Третата фаза ќе се состои од доставување на покани за поднесување на понуди од страна на избраните компании и евалуација на доспеаните понуди. По изборот на најдобриот понудувач ќе се пристапи кон потпишување на Договор за концесија. Краен рок за завршување на оваа фаза е јуни / јули 2010 година.

Член 4

Предмет на концесијата:

Предмет на концесијата е финансирање, проектирање, изградба и управување со регионални депонии за цврст отпад, набавка на мобилна опрема заради спроведување на методите на санитарно депонирање, како и набавка на возила и опрема за собирање и регионален транспорт на комунален цврст отпад. Алтернативно, концесионерот ќе ја превземе обврската за затворање на неуредените депонии во регионите, доколку се утврди дека оваа активност може да се формулира како ЦДМ проект. Кандидатите за добивање на концесија ќе ја анализираат оваа можност во своите понуди, во втората фаза од постапката за доделување на концесија.

Член 5

Предлог за член на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија

Градоначалникот на општина Струмица именува член во Комисијата за спроведување на постапката за

доделување на концесија со Решение. Начинот за учество во Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија ќе се утврди со посебни акти.

Член 6

Секретаријат на Комисијата:

Заради потребата од документирање на одлуките на Комисијата, како и заради неопходната координација помеѓу работата на сите општини од регионот, се усвои Регионалниот плански центар да се вклучи како Секретаријат на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија. Работата на Комисијата и Секретаријатот ќе се определи во Деловникот за работа на Комисијата.

Член 7

Права и должности на именуваниот член на Комисијата, како претставник на општината во регионот за интегрирано управување со комунален отпад

Членовите на Комисијата ќе ги спроведуваат следните активности:

- Подготвување на тендерската документација;
- Објавување на Повикот за предквалификација и давање појаснувања на заинтересираните кандидати;
- Рангирање и избор на најдобрите кандидати;
- Водење преговори со пријавените кандидати;
- Доставување на покани за доставување на понуди;
- Конечен избор на идниот концесионер;
- Подготовка на Договор за концесија;
- Известување за својата работа до надлежните органи (општините и Владата на РМ).

Предложениот член во Комисијата од страна на општина Струмица ќе работи во се спрема Деловникот за работа што ќе се усвои на првата конститутивна седница на Комисијата за Југоисточниот регион

Членовите на комисијата ќе работат транспарентно, ефикасно и ќе ги почитуваат целосно критериумите за избор на понудувачите во текот на сите фази од постапката за доделување на концесија.

Член 8

Завршни одредба:

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7765/1 Совет на општина Струмица

24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,

С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на бојата на возилата за вршење на авто – такси превоз на патници за подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на бојата на возилата за вршење на авто – такси превоз на патници за подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7763/2

25.12.2009 год.

С т р у м и ц а

Градоначалник

на општина Струмица

Зоран Заев с.р.

.....

372.

Врз основа на член 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл. весник на РМ” број 68/04 и 127/06) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

О д л у к а

за изменување на Одлуката за утврдување на бојата на возилата за вршење на авто – такси превоз на патници за подрачјето на Општина Струмица

Член 1

Во член 3 став 1 од Одлуката за утврдување на бојата на возилата за вршење на авто – такси превоз на патници за подрачјето на Општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица” бр. 10/07,

11/08 и 3/09) зборовите и броевите „најдоцна до 31.12.2009 година“ се заменуваат со зборовите и броевите „најдоцна до 31.12.2010 година“.

Во истиот член во став 2 зборовите и броевите „после 31.12.2009 година“ се заменуваат со зборовите и броевите „после 31.12.2010 година“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7763/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7745/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

373.

Врз основана член 20 став 1 тчка 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст, („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за работа на Советот на општина Струмица за 2010 година

I. Општ дел

Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2010 година, се базира на надлежностите на Советот

пропишани со Уставот на РМ, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на општината Струмица и Деловникот за работа на Советот на општина Струмица.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

II. Посебен дел

Јануари – јули – 2010 год.

1. Информација за јавната безбедност на подрачјето на општина Струмица за втората половина од 2009 година;

Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Советот на општина Струмица

2. Информација за безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за втората половина од 2009 година;

Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Советот на општина Струмица

3. Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2009 година;

Изработува: Одделението за буџет и сметководство
Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Советот на општина Струмица

4. Извештај за работата на Одделението за администрирање на приходи (локални даноци и такси) за 2009 година

Изработува: Одделението за администрирање на приходи (локални даноци и такси)
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој;
Усвојува: Совет на општина Струмица

5. Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2010 година;

Изработува: Одделението за буџет и сметководство

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Советот на општина Струмица

6. Извештај за работата на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2009 година

Изработува:ТППЕ - Струмица

Разгледува: Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Советот на општина Струмица

7. Извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” за 2009 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Советот на општина Струмица

8. Финансов извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” со Завршна сметка за 2009 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Советот на општина Струмица.

9. Годишни завршни сметки на Средните општински училишта за 2009 година и тоа:

- Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица
- Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица,
- Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица.

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Советот на општина Струмица

10. Годишни завршни сметки на Основните општински училишта и предучилишни установи за 2009 година и тоа:

- ОУ“Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица;
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица;
- ОУ “Маршал Тито” Струмица;
- ОУ “Даме Груев” Куклиш;
- ОУ “Маршал Тито” Муртино;
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса;
- ОУ“Св.Кирил и Методиј” Дабиле;
- ОУ “Герас Цунев” Просениково;
- ОМУ “Боро Џони” Струмица;
- ЈОУДГ “Детска радост”Струмица

Изработуваат: Училиштата и ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува:Советот на општина Струмица

11. Извештај за работата со годишна завршна сметка на Дом за деца и млади “Благој Мучето” Струмица за 2009 година;

Изработува: Дом за деца и млади “Благој Мучето”

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.

Усвојува: Советот на општина Струмица

12. Извештај за работата со Годишна завршна сметка на ЛУБ “Благој Јанков - Мучето” Струмица, за 2009 година;

Изработува: ЛУБ “Благој Јанков Мучето”.

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.

Усвојува:Советот на општина Струмица.

13. Буџетски календар за подготовка на Буџетот на општина Струмица во 2011 година;

Изработува:Одделението за буџет и сметководство

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Советот на општина Струмица

14. Информација за епидемиолошката состојба, односно состојбите со заразните заболувања во Општината;

Изработува: Заводот за здравствена заштита - Струмица
Разгледува: Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата
Усвојува : Советот на општина Струмица.

15. Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Струмица

Изработува: Заводот за здравствена заштита Струмица
Разгледува: Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата
Усвојува: Советот на општина Струмица.

16. Извештај за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2009/2010 година во зимски услови;

Изработува: Одделението за комунални работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Советот на општина Струмица

17. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2009 година;

Изработува: Одделението за комунални работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Советот на општина Струмица

18. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2009 година;

Изработува: Одделението за комунални работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Советот на општина Струмица

19. Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување во 2009 година

Изработува: Одделението за комунални работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Советот на општина Струмица

20. Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови во Општина Струмица за 2009 година

Изработува: Одделението за урбанизам
Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Советот на општина Струмица

21. Информација за јавната безбедност на подрачјето на општина Струмица за првите шест месеци од 2010 година

Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Советот на општина Струмица

22. Информација за безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за првите шест месеци од 2010 година,
Изработува: СВР Струмица

Разгледува: Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Советот на општина Струмица

23. Извештај за реализацијата на Струмички карневал - 2010

Изработува: Организационниот одбор на Струмичкиот карневал;

Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт; и

Комисија за општествени дејности;

Усвојува: Советот на општина Струмица

24. Информација за реализацијата на примарната здравствена заштита на населението на подрачјето на Општина Струмица

Изработува: Здравствениот дом – Струмица.

Разгледува: Комисијата за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.

Усвојува: Советот на општина Струмица

25. Информација за организираниот превоз на учениците на подрачјето на Општина Струмица

Изработува: Одделението за образование

Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт

Усвојува: Советот на општина Струмица

26. Информација за состојбите со шумските површини и опасностите од шумски пожари и пожари на отворен простор

Изработува: ТПППЕ - Струмица

Разгледува: Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Советот на општина Струмица

27. Известување на Градоначалникот на општината за извршување на неговите надлежности во согласност со Статутот;

Изработува: Градоначалникот на општина Струмица

Разгледува: Комисијата статут и прописи

Усвојува: Советот на општина Струмица

Септември – Декември 2010 г.

1. Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2010 година;

Изработува: Одделението за буџет и сметководство.

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој.

Усвојува: Советот на општина Струмица.

2. Извештаи за работа на средните училишта во Општина Струмица во учебната 2009/2010 година и тоа:

- СОУ “Јане Сандански” Струмица

- СОУ “Димитар Влахов” Струмица, и

- СОУ “Никола Карев” Струмица.

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт

Усвојува: Советот на општина Струмица

3. Извештаи за работа на основните училишта во Општина Струмица во учебната 2009/2010 година и тоа:

- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;

- ОУ “Сандо Масев” Струмица

- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,

- ОУ “Маршал Тито” Струмица,

- ОУ “Даме Груев” Куклиш,

- ОУ “Маршал Тито” Муртино,

- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса

- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле,

- ОУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт

Усвојува: Советот на општина Струмица

4. Извештај за работа на Основното музичко училиште “Боро Џони” Струмица во учебната 2009/2010 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

5. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица во учебната 2009/2010 година;

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица

Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт
Усвојува: Советот на општина Струмица

6. Предлог - Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општина Струмица во учебната 2010/2011 година и тоа:

- СОУ “Јане Сандански” Струмица;
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица;
- СОУ “Никола Карев” Струмица;

Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт
Усвојува: Советот на општина Струмица

7. Предлог-Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општина Струмица во учебната 2010/2011 година и тоа:

- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисијата за култура, образование и спорт
Усвојува : Советот на општина Струмица

8. Предлог-Годишна програма за работа на Основно музичко училиште “Боро Џони” Струмица за учебната 2010/2011 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица.
Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица

9. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детска Радост” - Струмица за учебната 2008/2009 година;

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица
Разгледува: Комисијата за култура образование и спорт.
Усвојува: Советот на општина Струмица.

10. Програма за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2010/2011 година во зимски услови;

Изработува: Одделението за комунални работи

Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата.

Усвојува: Советот на општина Струмица

11. Програма за работа на ЈПКД “Комуналец” за 2011 год;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Советот на општина Струмица

12. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2011 година;

Изработува: Одделението за комунални работи

Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Советот на општина Струмица

13. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2011 година;

Изработува: Одделението за комунални работи

Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Советот на општина Струмица

14. Програма за Јавното осветлување на општина Струмица за 2011 година;

Изработува: Одделението за комунални работи

Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува : Советот на општина Струмица

15. Програма за донесување на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица во 2011 година;

Изработува: Одделението за урбанизам
Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Советот на општина Струмица

16. Програма – календар за одбелелжување на празници и манифестации во 2011 година;

Изработува: Одделението за јавни дејности

Разгледува: Комисијата за општествени дејности

Усвојува: Советот на општина Струмица

17. Програма за реализацијата на Струмички карневал – 2011 год.

Изработува: Организационен одбор на Струмичкиот карневал

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

18. Предлог-Буџет на општина Струмица за 2011 година;

Изработува: Одделението за буџет и сметководство

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Советот на општина Струмица

19. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2011 година;

Изработува: Одделението за буџет и сметководство

Разгледува: Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Советот на општина Струмица

20. Известување на Градоначалникот на општината за извршување на неговите надлежности во согласност со Статутот на општина Струмица;

Изработува: Градоначалникот на општина Струмица

Разгледува: Комисијата статут и прописи

Усвојува: Советот на општина Струмица

21. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2011 година.

Изработува: Комисијата за изработка на Предлог-Програмата

Разгледува: Комисијата за изработка на Предлог-Програмата

Усвојува: Советот на општина Струмица

III. Нормативен дел

Овој дел од Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2010 година ја регулира нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки, решенија и заклучоци од надлежност на Советот, како и акти за

усогласување со постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текот на 2010 година од страна на државните органи.

Материјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 2010 година претходно ќе ги разгледуваат комисиите при Советот на општина Струмица, согласно надлежностите утврдени со Статутот на општина Струмица.

IV. Завршен дел

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници кои треба да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата.

Во текот на 2010 година, Советот на општина Струмица ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

Извршувањето на Програмата ќе зависи и од законските и финансиските предуслови, односно од побрзата децентрализација и што поголема финансиска самостојност на Општина Струмица.

Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2010 година, ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7745/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7748/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

374.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за градежното земјиште ("Сл. весник на РМ" број 82/08) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА 2010 ГОДИНА

ВОВЕД

Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот. Според тоа, реализацијата на урбанистичките планови исклучиво ќе се одвива согласно оваа програма.

Со Програмата особено се утврдуваат:

1. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2010 година;
2. Обем на работа на подготвување и расчистување на градежното земјиште.
3. Обемот на уредување и степенот на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;
4. Изворите на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура;
5. Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони;
6. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти;

7. Надоместок за експропријација на градежното земјиште.

8. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

И покрај тоа што со оваа Програма се дефинирани обврските за уредување на градежното земјиште, истата е отворена за измени и дополнувања и во неа можат да бидат вградени и евентуални други задачи доколку има потреба и се создадат услови и финансиски средства за нивна ургентна реализација во текот на 2010 година.

Програмата е релативно обемна и сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго што од своја страна треба да го спречи незаконитото градење кое перманентно претставува проблем на градот.

1. ПОДРАЧЈА СО ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО КОЕ ЌЕ СЕ УРЕДУВА ВО 2010 год.

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Струмица со населбите, како и подрачјето за станбена и друга изградба одредени со Генералниот и деталните урбанистички планови, и измените и дополнувањата за град Струмица, како и населените места за кои има УДНМ, односно Урбанистички план за село или ГУП.

Уредувањето на градежното земјиште надвор од градежниот опфат на градот Струмица или населените места ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, на основа на изработен урбанистички план вон населено место.

Програмата ќе биде отворена и во неа ќе бидат вградени и други локации за кои ќе има потреба од нивна ургентна реализација. Пресметувањето на надоместокот за уредување ќе се врши спрема стварните трошоци.

2. ОБЕМ НА РАБОТА НА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети во смисла на регулирање на имотно правните односи, (во колку се работи за приватно земјиште), расчистување на постојните инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на уредувањето на градежното земјиште.

3. ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ

➤ Подготвителни работи

Обемот на уредување на градежното земјиште, како и степенот на опремување ќе опфаќа:

- Прибавување изводи од урбанистичките планови;
- Геодетско снимање и изработка на ажурирани геодетски подлоги;
- Изготвување елаборати за расчистување на имотно-правни односи;
- Расчистување на имотно-правни односи;
- Рушење на објекти;
- Изработка на урбанистички планови;
- Изработка на инвестиционо-техничка документација (проекти)

➤ Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:

- Изградба на улици и тротоари;
- Изградба на улична водоводна мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за водоснабдување во руралните подрачја;
- Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за одведување и прочистување на отпадни води во рурални подрачја;

➤ Урбана опрема

➤ Одведување и прочистување на отпадни води

➤ Јавна чистота

➤ Озеленување на јавни површини, одржување и користење на паркови и зеленило

➤ Изградба и одржување на јавно осветлување

➤ Одржување на спомен-обележја

Со оваа Програма не се предвидува приклучување на електрична мрежа на објектите предвидени со урбанистичкиот план, како и приклучување со ПТТ мрежа, што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја извршуваат претпријатија што управуваат со истите.

Степенот на уредување ќе се реализира согласно со динамиката на прибирање на средствата (сите средства прибрани за уредување на урбаниот блок во тековната година ќе бидат вложени за уредување) а додека целосното уредување ќе се реализира со прибирање на вкупните средства предвидени за комплетно уредување на урбаниот блок.

4. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОКОЛУ УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И ИЗГРАДБАТА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата кои се прибираат како надоместок за уредување на градежното земјиште, утврден со оваа Програма.

5. ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО НАСЕЛБИ И ЗОНИ

5. I. Во текот на 2010 година надоместок за уредување на градежното земјиште во град Струмица ќе се наплатува за следните видови објекти:

1. За индивидуални станбени згради 1.700,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со

соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

1. а. За индивидуални станбени згради, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги Василев”, надоместокот изнесува 1.870,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

2. За колективни станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште се наплаќа во зависност од зоните во кои се гради објектот, а кои се определени како зони на крајот од оваа Програма.

Надоместокот ќе се пресметува за нето површина на подовите во сите простории на објектот спрема намената на користење и истиот ќе изнесува:

- Во Прва зона4.500,00 ден/м²
- Во Втора зона4.000,00 ден/м²
- Во Трета зона 3.500,00 ден/м²

За деловни простории во колективни станбени згради, надоместокот ќе изнесува:

- Во Прва зона7.800,00 ден/м²
- Во Втора зона5.800,00 ден/м²
- Во Трета зона 3.800,00 ден/м²

3. За деловни, јавни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. За деловни објекти во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги Василев”, надоместокот изнесува 4.180,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

5. За други објекти:

- Катни гаражи
- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- бензински пумпи,гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени и
- Трафостаници на 35 Кв

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма

5.а. За други објекти, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги Василев”.

За други објекти:

- Катни гаражи
- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти

- бензински пумпи,гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв,

Во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги Василев”, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 4180 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма

5. II. Во текот на 2010 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Повеќенаменската индустриска зона во КО Сачево и КО Градско Балдовци ќе изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

5. III. Во текот на 2010 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Велјуса, Водоча, Градско Балдовци, Дабиле, Добрејци, Просениково, Банско, Муртино, Сачево, Куклиш и Баница кои имаат Општ акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за следните видови објекти:

1. За индивидуални станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на

уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

2. За деловни, јавни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

3. За други објекти:

- Катни гаражи
- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- бензински пумпи,гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 kv

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1900,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СО КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод завода, прочистит. станција	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата Ден.
Прва група 800/1900ден	50%	10%	15%	15%	10%	
Вељуса	+	/	/	/	/	400 / 950
Водоча	+	+	+	/	/	600/1425
Градско Балдовци	+	+	+	/	/	600/1425
Дабилџа	+	+	+	/	/	600/1425
Добрејци	+	+	+	/	/	600/1425
Просениково	+	+	+	/	/	600/1425
Банско	+	+	+	/	/	600/1425
Муртино	+	+	+	+	/	720/1710
Сачево	+	+	+	/	/	600/1425
Куклиш	+	+	+	+	/	720/1710
Баница	+	+	+	/	/	600/1425

5. IV. Во текот на 2010 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Попчево, Рич, Дорломбос, Костурино, Мемешли, Орманли, Белотино, Раборци, Габрово, Свидовица и Триводи кои имаат УДНМ или Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти:

1. За индивидуални станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 400,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост" и оваа Програма.

2. За деловни, јавни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост" и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

3. За други објекти:

- Катни гаражи
- Спортски покриени објекти
- Спортски открити објекти
- бензински пумпи,гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост" и оваа Програма.

СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СО КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ

Населени места	Улица, тротоар јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станција	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата Ден.
Втора група 400/950ден	50%	10%	15%	15%	10%	
Попчево	+	/	/	/	/	200/475
Рич	+	/	/	/	/	200/475
Дорламбос	+	/	/	/	/	200/475
Белотино	+	/	/	/	/	200/475
Костурино	+	/	/	/	/	200/475
Мемешли	+	/	/	/	/	200/475
Орманли	+	/	/	/	/	200/475
Раборци	+	/	/	/	/	200/475
Габрово	+	+	+	/	/	300/720
Свидовица	+	/	/	/	/	200/475
Триводи	+	/	/	/	/	200/475

6. **V. Коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.**

1. Станбени објекти		Коефициенти
1	Станбени простории	1.0
2	Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокривен простор	0.2
3	Логија затворена од три страни	0.4
4	Подлогија затворена од две страни	0,3
5	Балкони, тераси	0,2
6	Заеднички преодни тераси, пасажии	0,2
7	Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба	0.3
8	Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор од објектот	0,3
9	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
10	Стражарница, управител, простор за домар	0,5
11	Паркиралишта и гаражи	0,1

2. Деловни, јавни и производни објекти		коефициенти
1	Простории	1,0
2	Магазини	0,5
3	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4	Трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект	0,4
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6	Паркиралишта и гаражи	0,1
7	Логија затворена од три страни	0,5
8	Подлогија затворена од две страни	0,3
9	Балкони, тераси	0,4
10	Отворен наткриен простор	0,3

3. Други објекти		коефициенти
1	Катна гаража	0,2
2	Спортски покриени објекти	0,5
3	Спортски откриени објекти	0,3
4	Бензински пумпи, гасни станици и базни станици	50% од површината на локацијата 1,0
5	Отворени пазаришта	30% од површината на локацијата, 1,0
6	Базени	0,2
7	Трафостаници над 35 Кв	1,0
8	Објекти за алтернативна енергија	20% од површината на локацијата, 1,0

Во нова корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се пресметува површината на :

- сидови и други конструктивни елементи
- инсталационите канали
- окната на лифтови
- окна на врати
- отворени паркиралишта

5. VI. За подрачјето во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Струмица не е во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок како што следува:

1. За улици и тротоари или јавен пат, од предвидениот надоместок за односниот тип на објекти 50%
2. За улична водоводна мрежа 10%
3. За главен довод на вода и построение за прочистување..15%
4. За улична (фекална) канализациона мрежа.....15%
5. За колекторска (атмосферска) канализација.....10%
- Или вкупно:100%**

5. VII. Износот на надоместокот за уредување на градежно земјиште за површината на легален објект што е урнат или ќе се урива, а на негово место се гради друг објект, се намалува од развиената површина на објектот што ќе се гради, по истите норми (проценти) по кои е пресметан во моментот на регулирањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште.

5. VIII. Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште за објекти од времен карактер, кои преминуваат во објекти од траен карактер се пресметува надоместок како за новоизграден објект.

5. IX. За реконструкција на легално изградени објекти со иста површина и намена не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште.

5. X. Во колку во текот на годината се наложи потреба од промена на висината на надоместокот поради поголема инфлација, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на Р. Македонија.

5. XI. Градоначалникот на Општината, може поединечно со Решение да одобри, износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во зависност од висината на надоместокот и оценката за важноста на објектот.

5. XII. Во текот на 2009 година од наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се ослободат сите јавни служби основани од општина Струмица

6. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ

Ф2. Уредување на градежно земјиште (рушење објекти) 700.000,00 ден

ФА. Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)

Ред. Бр.	Објект	Износ денари
1	Плоштад	
2	Поплочување на леблецијска улица	
3	Поплочување на КОРЗО	
4	Пробивање на улици во нови урбани блокови	
5	Асфалтирање на џеб на ул Коста Бозов од бр. 6 до бр.9	
6	Втор слој на ул,Ј Цветинов меѓу пазар и градинка	
7	Втор слој на ул, Ленинова пред управа за приходи 2 страни	
8	Втор слој на бул. Ленинова пред упрва за приходи	
9	Втор слој на Младинска од семафори до Горги Трајков	
10	Втор слој на улица Борис поп Димитров	
11	Изградба на улица пред зграда (изградба) Б. Поцков	
12	Изградба на улица (втора)Б. Поцков	
13	Расчистување на локација на стари турски гробишта	
14	Пробивање и цементирање на улица Пиринска	
15	Пробивање и цементирање на улица Партизанска 3-та	
16	Дооформување на улица 8 ми. Март	
17	Улица Струма почеток	
18	Изведба на ул Ц. Димов-Софилари со ивичњаци и атм. канал.	
19	Втор слој на улица П. Пешев (од Младинска до МХЈ)	
20	ОБОДЕН КАНАЛ (асфалт на ул.Бошко Буха)	
21	Цементирање / асфалт. на ул. во Турско Маало	
22	Изградба на јавни тоалети	
23	Асфалтирање на џеб на ул 1 ви Мај спроти влез на школото	
24	Асфалтирање на џеб на ул 1 ви Мај од бр.10 - 14	
25	Асфалтирање на ул. Кај Евроконект Гр. Балдовци	
26	Детско игралиште во 2 УЗ. Младинска 230	
27	Тротоар на улица К. Минанов	
28	Тротоар на ул. Бр. Миладинови (од Бр.Единство до К. Бозов)	
29	Тротоар на ул. Ј. Цветинов (од Бр. Мил. до згради) и дел на крај на раскрсница на Ј. Цветинов и Жртви на Фашизмот	

30	Тротоар околу Пазар Чешел два крака	
31	Тротоар на улица Тимо Тренчев	
32	Тротоар на улица Широк Дол	
33	Тротоар на ул. Димитар Цветинов	
34	Тротоар на улица Младинска од Б.Минкови до Д.Цветинов	
35	Тротоар на улица Боро Поцков	
36	Тротоар на улица Моша Пијаде делови	
37	Тротоар на улица.Панче Пешев	
38	Тротоар на улица МХЈ од Младинска до МХЈ 35	
39	Тротоар на улица. Дојранска	
40	Тротоар на улица. Маврово	
41	Тротоар на улица Ѓуро Ѓаковиќ	
42	Тротоар на улица Спиро Захов од нервно до Р. Попчевски	
43	Тротоар на улица 11 Септември (страна на куќите)	
44	Тротоар на улица Епаминонда поп Димитров	
45	Тротоар кон универзитетот Гоце Делчев.	
46	Тротоар покрај Агро Берзата	
47	Тротоар на улица Климент Охридски остаток	
48	Главен проект за плоштад	
49	Проектна документација за гасификација во Струмица	
50	Проект за градски базен	
51	ИПО Триаголник	
52	ИПО (агроберза, Г. Василев, Велуса, и други.	
53	ИПО нови детални урбанистички планови	
54	Повеќе годишни инвестиции (Агроберза и други)	
55	Тротоар на ул. „Кирил и Методиј“	
В к у п н о		206.306.400,00

ФД Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци)

1	Изградба на јавна вага во с. Куклиш	
2	Тампонирање пат Муртино Свидовица	
3	Изградба патека за моторцикли	
4	Патека за параглајдерство с. Банско	
5	Проект за рурален развој Чам Чифлик	
6	Тампон .пат од селски гробишта до раскр. на сел. пат Костурино	
7	Та мпонирање на патишта во с. Просениково	
8	Тампонирање на улици во с. Добрејци	
9	Тампонирање на патишта во с.Баница	
10	Проширување на селски гробишта во Велуса	
11	Детско игралиште во Велуса	
12	Санирање на трем наггриш.и проширување на гробиш.Сачево	
13	Тампонирање на 3 улици во Сачево - од Бранко Маневски до Никола Стојков 100м - од Томе Стојанов до Јордан Петров 150м - од Стојан Петров до Томе Тасев 50м	
14	Други тампонирања низ населените места	
В к у п н о		6.750.000,00

J2 Одведување и прочистување на отпадни води

Ред.бр.	О Б Ј Е К Т	Износ во денари
1	Чистење на канали Кр. Република и Св. Илија	
2	Отварање на мали канали покрај пат Куклиш	
3	Друго чистење канали низ села	
	В К У П Н О :	1.000.000,00

JA Изградба на јавно осветлување

Ред.бр.	ПРОЕКТ ОБЈЕКТ	Износ во денари
1	Нови столбови и светилки во градот	
2	Ул. Осветлување Боро Поцков	
3	Нови столбови Агро Берза	
4	Нови столбови кон универзитет Гоце Делчев	
5	Нови светилки леблебициска улица	
6	Улично осветлување к. Узунов+ М. Горки (позади зграда)	
7	9 Улични столбови во 6 МЗ	
	- ул. Бр. Единство до П. Пешев-2	
	- улица Бр.Миладинови од Бр.Единство до П. Пешев 6	
	- улица Бр.Миладинови меѓу Партенови и Дончеви - 1	
8	Улично осветлув. Гр. Балдовци од мостот до транзитен пат	
9	Осветлување и оградување на игралиште во Водоча	
10	Канделабри за парк во Сачево	
11	Новогодишно осветлување	
12	Други светилки во селата	
	В К У П Н О :	6.150.000,00

Ј.Г Изградба на системи за водоснабдување

1	Нови водоводи во град	
2	ОБОДЕН КАНАЛ (водовод на ул.бошко Буха	
3	Реконструкција на водовод и филтер станица во Банско	
4	Филтер во Габрово	
5	Доградба на водовод во Рич	
6	Замена на главна цевка за водовод во Попчево	
	Вк у п н о	11.500.000,00

ЈИ.Изградба на системи за одведување и прочистување на води

1	ОБОДЕН КАНАЛ (дел кај Адинг Градба)	
2	ОБОДЕН КАНАЛ (дел на ул.Бошко Буха)	
3	ОБОДЕН КАНАЛ фекална канализација на Бошко Буха	
4	Нови канализации во град	
5	Атмосферска канализација ул.Орце Николов - В. Китанов	
6	Атмосферска канализација ул.Кр.Република со Ката Поцкова	
7	Канализациона мрежа за КП2136/2 (Младост)	
8	Канализациона мрежа за Егејско маало зад Национал	
9	Канализација во Костурино дел	
10	Канализација во Муртино	
11	Проект за канализација за Добрејци	
12	Проект за канализација за Банско	
13	Проект за канализација за Гр. Балдовци	
14	Проект за канализација за Попчево	
	В к у п н о:	33.800.000,00

ЈМ.ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

1	Затварање на депонија за цврст отпад и отварање нова	
2	Нови зелени површини партверства со грагани и НВО	
3	Озеленување и оплемен.простор кај манастир Водоча	
4	Проширување и оградување на турски гробишта	
5	Други зелени површини	
	В к у п н о:	3.000.000,00

ЈН.УРБАНА ОПРЕМА (капитални трошоци)

1	Набавка на канти за смет	
2	Набавка на знаци за улици и куќи	
3	проект ГЕФ рециклажа на пластика	
	В к у п н о:	5.300.000,00

7. НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЕМЈИШТЕ

За обештетување за градежно земјиште за пробивање на улици, тротоари и џебови на улици во градот Струмица и населените места ќе се наплаќа како што следува:

Градежно неизградено земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица:

1. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица ограничен со Генералниот урбанистички план, се определува спрема зоната во која се наоѓа, и тоа:

- Во Прва зона1.200,00 ден/м²
- Во Втора зона1.000,00 ден/м²
- Во Трета зона800,00 ден/м²
- Во Четврта зона500,00 ден/м²

2. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на населените места ограничени со УДНМ или ГУП изнесува 200,00 ден/м².

3. Вредноста на градежното неизградено земјиште надвор од потесниот градежен реон за кое постои урбанистички план, ќе се наплатува како што следува:

Во Прва зона - покрај потесниот градежен реон на град Струмица (на пр. Пречистителна станица).....400,00 ден/м²

Во Втора зона - покрај Магистрален пат и населените места со Одлука за определување на градежниот реон .300,00 ден/м²

Во Трета зона - покрај останати јавни патишта надвор од потесниот реон на населбите.....200,00 ден/м²

Во Четврта зона - во и покрај пасивните и заостанати населени места - Рич, Белотино и Попчево40,00 ден/м²

8. ГРАНИЦИ НА ЗОНИ ВО ПОТЕСНИОТ ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД СТРУМИЦА

1. Прва зона - го опфаќа подрачјето во централниот дел од градот кој е ограничен со улиците:

Плоштад Маршал Тито, "Боро Џони", "Орце Николов", "Ванчо Китанов", ја пресекува "Благој Мучето", кај споменикот на револуцијата, "24 ти Октомври", "Младинска", Крушевска Република", "Димитар Влахов" и се затвора на Плоштад Маршал Тито.

2. Втора зона - го опфаќа подрачјето надвор од границите на прва она и тоа:

Просторот ограничен со патот М-6, "Климент Охридски", "Ѓорѓи Упчев", ул. "Маршал Тито" до излезот од градот, граница на урбаниот опфат со ГУП, ул.број 11 согласно ГУП, ул"Бетовенова", "5ти Ноември", "Стив Наумов", граница на урбаниот опфат со ГУП, и се затвора со патот М-6.

3. Трета зона - го опфаќа просторот надвор од втората зона во рамките на градежниот опфат со ГУП и тоа источно од патот М-6, источно од "Климент Охридски", јужно од "Ѓорѓи Упчев", западно од ул. "Маршал Тито" и северно од границата на Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град Струмица.

4. Четврта зона - го опфаќа просторот на повисокиот дел на градот и тоа

над улиците: “Бетовенова”, Славчо Стојменски”, Бел Камен”, “Пиринска”, “Партизанска”, ја пресекува “Васил Главинов” и од над “Стив Наумов”.

9. Завршни одредби - започнатите постапки за издавање на одобрение и на одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапувањето во сила на оваа Програма, а спрема законски предвидениот рок за завршување на тие постапки.

Оваа Програма влегува во сила по осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. Гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7748/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Годишната Програма за изградба реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7749/2
25.12.2009 год.
С т р у м и ц а

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

375.

Врз основа на член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” брј 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

Г о д и ш н а п р о г р а м а **за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2010 година**

Во текот на 2010 година, ќе се извршат следните активности:

ЈД. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Ред. Бр.	О б ј е к т	Износ денари
1	Тротоар во Куклиш	
2	Асфалтирање на улица до црквата во Куклиш	
3	Асфалтирање на улица од Бојчето до Липа во Куклиш	
4	Асфалтирање на улица покрај Миланчето во Куклиш	
5	Ул. во Сачево од гробишта кон куќата на И. Митев кон пат Сачево Муртино	
6	Улица во Свидовица	
7	Улица во Велуса од Турска чешма -Гркланов Благој	
8	Улица во Баница 1	
9	Улица во Баница 2	

10	Асфалтирање на улица во Добрејци	
11	Асфалтирање на улица кај Дончо Андонов Банско	
12	Асфалтирање игралиште во Просениково	
13	Улица во Дабиле Пецанова- Жежова	
14	Улица во Дабиле од куќен број до магазин на ЗИК	
15	Улица во Дабиле од споменик Ацо Караманов до куќен бр.129	
16	Улица во Дабиле Мација - Божикова од к. бр.330-322	
17	Улица во Дабиле од к.бр.89- 91	
18	Улица во Дабиле од к.бр 9-12	
19	Асфалтирање улица во Градско Балдовци	
20	Асфалтирање улица во Рич кај црква	
21	Асфалтирање делови од улици после канализација Муртино	
22	Вградување на цврста подлога покрај стара река Муртино	
23	Асфалтирање на џеб во Муртино кај Шинка	
24	Асфалтирање на улица од Џамија до Душко Митев Габрово	
25	Цем. На ул од Црква (запад) до Стојан Јанев Габрово	
В к у п н о:		12.340.000,00

**Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и улици
и регулирање на режим на сообраќај**

ред, бр.	О б ј е к т	Износ во денари
1	Крпење на ударни дупки	
2	Зимско одржување	
3	Хоризонтална сигнализација	
4	Вертикална сигнализација(знаци)	
5	Одржување на семафори	
6	Чистење на банкини и сливници покрај пат	
7	Одржување на цвеќарници и фонтани	
В к у п н о:		7.240.000,00

Планирани средства од Агенцијата за јавни патишта во висина од 10.000.000,00 ден.

Оваа Годишна програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Број 07-7749/1
24.12.2009 год.
С т р у м и ц а

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7750/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

376.

Врз основа на член 20 став 1 точка 13 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година

Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на подрачјето на општина Струмица, Советот на општината го уредува и организира

одржувањето на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела, чистење и боење на електричните столбови.

Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2010 година, односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во општината.

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси ("Сл.весник на РМ" број 92/07), според кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса.

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ - Струмица и ја уплатува на сметка на Буџетот на општина Струмица.

Мрежата за јавно осветлување се напојува од 122 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување.

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено:

- замена на прегорени и скршени сијалици;

- замена на оштетени светлосни арматури;

- замена на заштитни стакла;

- замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници, фасонки и др.)

Во текот на 2010 година се предвидува да се постават нови арматури и тоа во градот Струмица на следните улици:

Ред. бр.	На улици во градот	Бр. на арматури
1	Ул. „Младинска“	13
2	Ул. „Горѓи Василев“	4
3	Ул. „Никола Тесла“	4
4	Ул. „Ристоман Попчевски“	3
5	Ул. „Кирил и Методиј“	1
6	Ул. „Кр. Република“	7
7	Ул. „Горѓи Трајков“	1
8	Ул. „Бетовенова“	11
9	Ул. „Братство“	4
10	Ул. „Бошко Буха“	6
11	Ул. „Славчо Стојменски“	4
12	Ул. „Ристо Курчиев“	2
13	Ул. „Димитар Влахов“	5
14	Ул. „М.Х. Јасмин“	6
15	Ул. „Егејска“	1
16	Ул. „Васил Главинов“	1
17	Ул. „Киро Абрашев“	1
18	Ул. „Братство Единство“	2
19	Ул. „5-ти Ноември“	3

Во населените места:

Ред. бр.	Населени места	Бр. на арматури
1.	Баница	15
2.	Вељуса	5
3.	Сачево	5
4.	Муртино	8
5.	Водоча	3
6.	Попчево	7
7.	Костурино	10
8.	Раборци	2
9.	Куклиш	20
10.	Гр. Балдовци	2
11.	Банско	10
12.	Габрово	2
13.	Добрејци	10
14.	Просениково	5
15.	Дабиле	8
16.	Рич	2

Во Програмата за јавно осветлување за 2010 година да се предвидат средства и тоа:

Јавно осветлување

За тековната потрошувачка на електрична енергија ...12.500.000,00 денари;

За одржување на инсталациите3.800.000,00 денари

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку составување на пријава – барање од страна на граѓани, месни и урбани заедници и се

однесува за дефект на улично осветлување и за проширување на улично осветлување. Исто така ќе се вршат редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите, отстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни 122 трансформатори.

Извршител на сите овие активности ќе биде ЕВН Македонија – АД Скопје – КЕЦ

Струмица, со претставник од Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши стручна организација која ќе ја утврди Комисијата за јавни набавки преку спроведена тендерска постапка.

Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7750/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7751/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

377.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

Годишна програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2010 година

1. В О В Е Д

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Струмица за 2010 година претставува основа за изработка и донесување на: Генерален план, Детални урбанистички планови и Урбанистички планови за села во општината, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

2. Планирани активности

- Ф1. Урбанистичко планирање 4.000.000,00 ден.**
- I. Измена и дополнување на Генерален план за град Струмица 350.000,00 ден**
- II. Детални урбанистички планови во градот 2.000.000,00 ден.**

р.б.	Објект	Износ денари
1.	Блок 1 (Дел од централно градско подрачје)	
2.	Блок 3 (Стопанска зона – север)	
3.	Блок 5 (Стопанска зона – север)	
4.	Блок 13	
5.	Блок 14	
6.	Блок 15	
7.	Блок 17 (источно од ул."К.Охридски"-Белик)	
8.	Блок 17/1 (источно од ул."К.Охридски"-Белик)	
9.	Блок 19	
10.	Блок 20 (дел)	
11.	Блок 21 (источно од ул."К.Охридски"-Белик)	
12.	Блок 22(дел)	
13.	Блок 36	
14.	Блок 37	
15.	Блок 39 (Софилар)	
16.	Блок 40 (Софилар)	
17.	Блок 41/2 (дел)	
18.	Блок 42 (Краварник)	
	Вкупно :	2.000.000,00

III. Детални урбанистички планови во градот - самоинвестирање

р.б.	Објект	Износ денари
1.	Блок 3-а (Печатница)	самоинвестирање
2.	Блок 4 (дел)	самоинвестирање
3.	Блок 8	самоинвестирање
4.	Блок 12	самоинвестирање
5.	Блок 16	самоинвестирање
6.	Блок 18(Дел)	самоинвестирање
7.	Блок 23 (АДГ Градба)	самоинвестирање
8.	Блок 24 (Огражден и Санкерамика)	самоинвестирање
9.	Блок 30 (дел меѓу ул. Кирил и Методи, ул. Герас Цунев, ул. 27 Март ул. Стив Наумов)	самоинвестирање
10.	Блок 33 (дел)	самоинвестирање

IV. Урбанистички план за села во Општината..... 1.650.000,00

р.б.	Објект	Износ денари
1.	Урбанистички план за село Банско	самоинвестирање
2	Урбанистички план за село Костурино	самоинвестирање
3	Урбанистички план за село Габрово	самоинвестирање
4	Урбанистички план за село Градско Балдовци	
5	Урбанистички план за село Куклиш	
6	Урбанистички план за село Просениково	
7	Урбанистички план за село Дабиља	
8	Урбанистички план за село Добрејци	
	Вкупно :	1.650.000,00

V. Урбанистички план вон населено место

р.б.	Објект	Износ денари
1.	КП бр. 1191 КО Просениково	самоинвестирање
	Викенд населба КО Куклиш	самоинвестирање
3	Стопанска зона КО Свидовица - КО Куклиш	Буџет на РМ
4	КП бр.1272, 1272/2, 1273,1274/1, 1274/2, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1284/3 и 1285 КО Водоча м.в. Попово Лозе	самоинвестирање
5	Викенд населба К.О. Раборци	самоинвестирање

3. Финансирање

За финансирање на урбанистичките планови од програмата Ф1 средства ќе се обезбедат од: Буџетот на општина Струмица за 2010 година, со самоинвестирање и од Буџет на РМ.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистички планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот со правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички планови.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 07-7751/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7752/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

379.

Врз основана член 20 став 1 точка 16 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2010 година

I. Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година, има за цел да ги прикаже видот и обемот на работите за одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитените подрачја и спортско рекреативните центри и уредувањето на нови зелени површини, како и начинот на нивното финансирање.

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларните прегледи, опфатени со Годишниот план за работа на извршителот на Програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкцијата на деградирано зелени површини се врши според утврдените потреби.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардните и биотехничките нормативи.

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:

- Одржување на јавното зеленило на подрачјето на градот и одржување на јавното зеленило во вонградскиот појас.

1. Јавно зеленило на подрачјето на градот

Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Струмица дел се врши интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следниве зелени површини:

1. Парковски зелени површини;
2. Зелени површини на булевари;
3. Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен карактер;
4. ул. „Благој Јанков Мучето“;
5. плоштад „Гоце Делчев“;
6. зеленило кај „Отекс“;
7. зеленило кај супер маркет;
8. кружен тек на ул. „Балканска“ и „Маршал Тито“;
9. кружен тек на ул. „22 Декември,“ и „Орце Николов“;
10. зелена површина на ул. „Брака Миладинови“;
11. зелена површина на ул. „Братство и Единство“;
12. зелена површина на ул. „Климент Охридски“;

Под екстензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу детските игралишта во градот и вонградското зеленило.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување на градското и вонградското зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

Во парковски површини спаѓат следниве:

- Парк пред Собрание	3.250 м ²
- Градски парк (прв дел)	22.575 м ²
- Градски парк (втор дел)	16.493 м ²
- Градски парк (трет дел)	50.000 м ²
- Бежански парк	860 м ²
- Вкупно	93.178 м ²

2. Зелени површини на булевари

Во зелени површини на булевари спаѓаат:

- бул. „Маршал Тито”	1.391 м ²
- бул. „Ленинова”	918 м ²
- бул. „Гоце Делчев”	850 м ²
- бул. „Балканска”	700 м ²
- Вкупно	3.859 м²

3. Други зелени површини

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување:

- ул „Благој Ј. Мучето”	700 м ²
- плоштад „Гоце Делчев”	280 м ²
- зеленило пред „Отекс”	250 м ²
- зеленило кај супер маркетот	50 м ²
- кружен тек на ул „Балканска”	172 м ²
- кружен тек на ул „22 Декември”	410 м ²
- зелени површина на ул „Брака Миладинови”	357 м ²
- зелена површина на ул „Климент Охридски”	1 100 м ²
- зелена површина на ул „Братство и Единств”	78 м ²
- кружен тек на ул.Климент Охридски”	452 м ²
- зелена површина на ул.„Маршал Тито”	1 030 м ²
Вкупно	4.879 м²

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ
НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Реден Број	Вид операција	Мерна единица	Количина	Бр.на операци
1	Гребулање на тревата	м ²	83947	10
2	Машинско косење на тревата	м ²	83947	10
3	Собирање на искосената трева	м ²	83947	10
4	Припрема на цв. површини	м ²	2701	2
5	Садење на сезонско цвеќе	м ²	2701	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	м ²	2701	6
7	Кроење на жива ограда	м ²	336	2
8	Окопување на жива ограда	м ²	336	2
9	Окопување на грмушки	бр	3225	1
10	Кроење на грмушки и дрва	бр	3225	1
11	Окопување на ружи	бр	1623	4
12	Кроење на ружи	бр	1623	2
13	Чистење на зелени површини	м2	82615	3
14	Заливање на зелени површини	м ²	82615	60
15	Сечење на ивици по стази	м	6470	2
16	Собирање на отпад со износ	м ²	82615	252

17	Метење на стази	м ²	5600	252
18	Прихранување со минерално г.	кг	4939	
19	Расад сезонско цвеке	бр	37525	
20	Вода потрошена за заливање	м ³	37782	
21	Одржување на дрвореди	бр	1850	
22	Заштита на палми	бр	35	

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ - КАЛЕНДАРСКИ

Реден број	РАБОТНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
1	Гребулење на тревата пред м.к.				1	2	2	1	2	1	1			10
2	Машинско косење на тревата				1	2	2	1	2	1	1			10
3	Собирање на искосената трева				1	2	2	1	2	1	1			10
4	Припремање на цветни површ.					1					1			2
5	Садење на цветни површини					1					1			2
6	Прашење на сезонско цвеке			2		1	2				1			6
7	Кроење на жива ограда				1		1		1		1			4
8	Окопување на жива ограда				1				1					2
9	Окопување на грмушки дрвја				1				1					2
10	Кроење на грмушки и дрвја				1									1
11	Окопување на ружи				1	1		1			1			4
12	Кроење на ружи				1						1			2
13	Чистење на зелени површини											1	1	2
14	Заливање на зелени површини					5	10	20	20	5				60
15	Сечење на ивици по стази					1				1				2
16	Собирање на отпад и износ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
17	Метење на асфалтни стази	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
18	Варосување на дрвјата				1									1
19	Заштита на палми												1	1

4. Вонградско зеленило

Заштитната шума „Еленица“ зафаќа површина од 947 ха и е од големо значење за градот Струмица. Оваа шума има големо значење за инфраструктурата на градот, односно е од големо значење за ерозијата на почвата. Неопходно е чување на шумата и нејзино пошумување со што би го запазиле шумскиот фонд.

Во заштита на човековата околина пресудно значење има вонградското зеленило кое со својата конфигурација на теренот со три сливни подрачја гравитира во градот. Од овој аспект вонградско зеленило има пресудно значење за изградената канализација во градот од една страна, а од друга претставува излетничко место за граѓаните од градот за рекреација и излети.

Табела

Карактеристики	Реон А	Реон Б	Реон В
Големина	685ха	108 ха	54 ха
Простирање	Гравитира кон градот Струмица -Месност „Чам Чифлик”	Гравитира према река Тркања	Гравитира према село Баница
Сливни подрачја	Порој Св.Илија 321ха Порој Коритниче 50ха Порој Гупски1 190ха Порој Гупски2 40ха Порој Гупски3 26ха Порој Гупски4 24ха		
Голини за пошумување	Голини на месноста „Чам Чифлик” 30 ха	Голини за пошумување 28ха	Голини за пошумување 14ха

III. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица .

ЈПКД “Комуналец” Струмица изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастарски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Струмица, покрај ЈПКД „Комуналец“, може да вклучи и други правни лица, одбрани преку јавен повик.

IV. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор.

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Струмица Програма Ј-7 каде што се предвидени средства во висина од 3.000.000,00 денари.

Делот на подигање и реконструирање на јавните зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2010 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКД “Комуналец” Струмица се дефинирани согласно важечките ценовници за ваков вид на услуги.

VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7752/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2010 година

1.Се објавува Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7750/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

379.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Сл. весник на РМ“ број 111/08) и член 20 став 1 точка 15 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2010 година

I. Вовед

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2010 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности, и начинот на нивно финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миеење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густина на населеноста
- фреквенција на луѓе и моторни возила
- степен на нечистотија
- степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.)
- инфраструктурните сообраќајни услови
- делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува како еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини.

II. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

- Машинско и рачно метење и миеење на улиците, булеварите, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;

- Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото централно градско подрачје;

- Одржување на јавните површини во зимски услови.

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневните-дежурни и ноќните метачи.

Дневно-дежурно метачи ќе вршат рачно метење во поширокото централно градско подрачје и празнење на уличните корпи за отпад со двократно работно време и тоа од 8:30^x до 12:30^x и од 17:30^x до 20:30^x шест дена во седмицата (слободен ден сабота). Вкупната површина која ќе се одржува е 59 332 м². Реонот кој ќе се одржува е следниот:

- бул.“Маршал Тито” со површина од 9 437 м²
- бул.“Гоце Делчев” со површина од 12 285 м²
- бул.“Ленинова” со површина од 18 625 м²
- ул.“Маршал Тито” со површина од 8 040 м²
- ул.“Гоце Делчев “ со површина од 2 704 м²
- ул “Сандо Масев” со површина од 2 376 м²
- ул.“ Герас Цунев” со површина од 1 932 м²
- ул “Јосиф Јосифовски” со површина од 1 833 м²
- ул.“Невена Стојкова” со површина од 2 100 м²

Согласно Законот за јавна чистота ќе се продолжи со поставување на нови улични корпи за отпад почнувајќи од централното градско подрачје кон периферните делови на градот.

Ноќното чистење ќе врши шест дена на чистење на поширокото централно

градско подрачје и двапати седмично на секој од трите реони во периферните делови на градот со работно време од 04^x до 11^x. Во пошироко градско подрачје би биле опфатени следниве булевари и улици со вкупна површина од 85 898 м²:

- бул.“Маршал Тито” со површина од9 437м²
- ул. “Балканска “ 10 332 м²
- бул. “Гоце Делчев “ 12 258 м²
- бул. “Ленинова “ 18 625 м²
- ул.“ Маршал Тито “ 8 040 м²

ул. "Гоце Делчев"	2 704 м ²
ул. "Сандо Масев"	2 376 м ²
ул. "Герас Цунев"	1 932 м ²
ул. "Јосиф Јосифовски"	1 833 м ²
ул. "Благој Мучето"	6 684 м ²
ул. "24 Октомври"	7 718 м ²
ул. "4-ти Јули"	1 979 м ²
ул. "Васил Сурчев"	1 980 м ²

Периферните делови на градот ќе бидат поделени на три реони и нивното чистење ќе биде двапати седмично.

Реон I ги опфаќа следните улици со површина од 66 690 м² и чистењето ќе се врши во понеделник и четврток:

ул. "Димитар Влахов"	6 129 м ²
ул. "Маврово"	1 152 м ²
ул. "Ѓуро Ѓаковиќ"	3 740 м ²
ул. "Херој Карпош"	2 125,5 м ²
ул. "5-ти Ноември"	6 461 м ²
ул. "Крушевска Република"	9 390 м ²
ул. "Вардарска"	1 035,5 м ²
Плоштад "29-ти Ноември"	1 111,5 м ²
ул. "Белградска"	954 м ²
ул. "Охридска"	1.197 м ²
ул. "Дојранска"	739,5 м ²
ул. "Кожув"	1 244 м ²
ул. "15-ти Мај"	1 681,5 м ²
Ул. "Бетовенова"	4 837 м ²
ул. "Славчо Стојменов"	2 093 м ²
ул. "Маршал Тито"	9 724 м ²
ул. "Елка Јанкова"	2 800 м ²
ул. "Спиро Захов"	2 076 м ²
ул. "Е.П. Андонов"	2 140 м ²
ул. "Скопска"	525 м ²
ул. "Атанас Нивичански."	804 м ²
ул. "Светозар Марковиќ"	2 086 м ²
ул. "Огражден"	1 301,5 м ²
ул. "11-ти Септември"	1 344 м ²
ул " Сташо Пинџур "	745 ,5м ²
ул " 1 Мај "	942 м ²
ул " Дебарска "	348 м ²
ул " Пиринска "	310 м ²

Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 90 912 м² и чистењето ќе се врши во вторник и петок.

- ул. "Иљо Шопов"	4 383 м ²
- ул. "Браќа Миладинови"	7 100 м ²
- ул. "Јанко Цветинов"	4 977 м ²
- ул. "Жртви на фашизмот"	2 817 м ²
- ул. "Коста Бозов"	3 186 м ²
- ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин"	4 683 м ²
- ул. "Панче Пешев"	6 422 м ²
- ул. "Братство Единство"	8 328 м ²
- ул. "Младинска" (од ул.Братство до Е. Јанкова)	19 880 м ²
- ул. "Дрварска"	2 736 м ²
- ул. "Широк дол"	2 628 м ²
- ул. "Цар Самоил"	1 297 м ²
- ул. "Тиверија"	1 539 м ²
- ул. "Методи Митевски"	1 539 м ²
- ул. "Киро Абрашев"	5 985 м ²
- ул. "Атанас Караман"	2 331 м ²
- ул. "Максим Горки"	3 125,5 м ²

- ул. "Браќа Минкови "	3 277,5м ²
- ул. "Ристо Курчиев "	1 708 м ²
- ул. "Елка Јанкова "	2 970 м ²

Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 46 526 м² и чистењето ќе се врши во среда и сабота.

- ул. "Кирил и Методиј "	4 263 м ²
- ул. "Стив Наумов "	4 110 м ²
- ул. "Вера Циривири "	2 015 м ²
- ул. "Невена Стојкова "	2 100 м ²
- ул. "22-ри Декември "	3 552 м ²
- ул. "11-ти Октомври "	5 192 м ²
- ул. "Моша Пијаде "	8 459 м ²
- ул. "Ванчо Китанов "	2 700 м ²
- ул. "Ѓуро Салај "	3 377 м ²
- ул. "Наум Наумовски Борче "	2 460 м ²
- ул. "Сава Ковачевиќ "	3 768 м ²
- ул. "Беласица "	936 м ²
- ул. "Монополска "	888 м ²
- ул. "Орце Николов "	1 060 м ²
- ул. "Мирче Ацев "	588 м ²
- ул. "Никола Тесла "	2 058 м ²

Миењето на булеварите и улиците се врши во летниот период и тоа во ноќните часови почнувајќи од месец Јуни па се до крајот на Септември. Интензитетот на миењето ќе биде 6 дена седмично во поширокото централно градско подрачје и периодично во периферните делови на градот. За таа цел ќе биде ставена во употреба една цистерна.

Во зимскиот период во услови на снег дневно-дежурните и ноќните метачи ќе работат на рачно чистење на снегот од тротоарите, пешачките патеки и плоштадите, како и ослободување на сливниците за нормално функционирање на атмосферската канализација. Исто така ќе вршат посипување со индустриска сол машински и рачно. Чистење на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно Програмата за зимско одржување на улиците на општина Струмица донесена од Советот на општина Струмица.

Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и индивидуални објекти покрај редовното ќе се врши и вонредно со организирани акции двапати годишно и тоа во месец мај и при крајот на месец септември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин на граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите подруми и дворни места.

Чистењето на јавните површини после јавни манифестации, собири и други масовни собирања ќе се врши од страна на ЈП по претходен договор со организаторот на истите.

Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од песок и друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се изврши перење на улиците.

Во населените места (руралните средини) кои имаат урбанистички планови ќе се врши чистење на центарот и главната влезна улица еднаш седмично.

На Спомен-костурницата, Трим-патека и околината на манастирот "Св. Илија" ќе се врши секојдневно чистење и празнење на поставените корпи за отпад.

Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи. Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат од Секторот за урбанизам и комунални работи.

II. Начин на финансирање

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица се обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на смет, согласно Одлуката за одржување на јавната чистоќа („Сл.гласник на општина Струмица" бр.

16/08) и се предвидени средства во Буџетот на општина Струмица за 2010 година Програма Ј4 во висина од 7.200.000,00 денари.

За чистењето на диви депонии се планирани средства од Буџетот на општина Струмица Програма Ј4 во висина 200.000,00 денари.

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните површини, поради организирани собири и манифестации, се изведуваат по налог на Секторот за урбанизам и комунални работи и се финансираат од страна на организаторот, согласно Ценовникот за вршење на дополнителни услуги.

IV. Извршител на Програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица.

ЈПКД “Комуналец” Струмица изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

IV. Надзор над извршување на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата вршат комуналните инспектори на Општина Струмица.

V. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр.07-7750/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица од областа на културата во 2010 година

1. Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица од областа на културата во 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7754/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

380.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2010 година

I. Ц Е Л И

Основни цели на оваа Програма се:

-Обезбедување активен однос на општина Струмица кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;

-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Струмица;

-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на општина Струмица;

-Создавање услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на општина Струмица;

-Промовирање и поддржувње на нови идеи и проекти што ја афирмираат општина Струмица како развиен културен центар;

-Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од областа на културата во земјава и странство;

-Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.

II. АКТИВНОСТИ

-Активностите на општина Струмица во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

-Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно-уметнички манифестации со потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните;

-Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;

-Помагање на манифестациите на младите со културно-уметнички и забавно-едукативни содржини;

-Претставување во општината во Република Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;

-Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното наследство за општина Струмица;

-Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Струмица;

-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Струмица;

-Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна

основа со други градови од земјата и странство;

-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите на општина Струмица од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2010 година, средства од Буџетот на Република Македонија спонзорства и донации.

При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2010 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и

- Други извори.

IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Средствата од Буџетот на Општина Струмица за 2010 година од Програмите К1, К2, К3, К4 и КА во вкупен износ од 14.888.000,00 денари, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, одржување и помагање на следните манифестации и проекти од областа на културата.

Активности:

	Назив на активностите	Распоред на средствата
1	Фестивал „Ристо Шишков“	1.100.000
2	Ликовна колонија	150.000
3	Астер Фест	500.000
4	Фестивал на афоризми	100.000
5	Струмичко културно лето	1.000.000
6	Коцерт за 11 декември	350.000
7	Трансфер за културни и музички манифестации	350.000
8	Општински весник	800.000
9.	Карневал	4.068.000
	Вкупно:	7.418.000

Инвестиции:

	Назив на инвестициите	Распоред на средствата
1	Отворен амфитеатар	6.000.000
2	Уредување на спомен костурница	500.000
3	Уредување на споменици (Варница, Вељуса, Чам Чифлик, Бекчето и Гоце Делчев)	350.000
4	Изработка на скулптури (споменик на човек под маска	600.000
5	Изработка на скулптура (од Ликовна колонија)	200.000
	Вкупно:	7.470.000

Средствата распоредени за дополнително утврдени манифестации, проекти и приредби ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата активност, значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмираните цели во областа на културата.

V. МАНИФЕСТАЦИИ И ПРИРЕДБИ ШТО ЌЕ СЕ ПОДРЖУВААТ И ПОМАГААТ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се поддржуваат и помагаат културните манифестации, приредби и проекти се следните:

-Почесно покровителство на општина Струмица;

-Доделување награди, пригодни подароци и слично;

-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

-Организирање протоколарни и промотивни средби на претставниците на општина Струмица, при одржување на

манифестации и реализирање на проекти од областа на културата.

Другите форми на активности за поддршка и помош на манифестациите и приредбите, ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на општина Струмица и тоа по барање на организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Струмица, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7756/1Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на спорт и млади во 2010 година

1. Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица во областа на спорт и млади во 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7755/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

381.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица
во областа на спорт и млади во 2010
година

I. Ц Е Л И

Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување учество на Општина Струмица во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;

- Афирмирање на општина Струмица како развиен спортски центар;

- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;

- Промовирање на можностите на општина Струмица да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;

- Создавање услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати спортисти и млади спортски надежи, како и за гостување во општина Струмица на спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција;

- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на спортот, општина Струмица ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

- Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;

- Учество во организирањето натпревари со силна меѓународна конкуренција;

- Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите, аматери, на учениците и младината;

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во општина Струмица, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации;

- Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

II. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е

Активностите на општина Струмица од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Струмица за 2010 година, Одлуката за определување на намена на средства од данокот на имот за развој на културата и спортот (Сл. гласник на општина Струмица” бр. 25/09), спонзорства и донации.

-При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува

организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2010 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство

-Други извори.

IV. РАСПОРДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2010 година од Програмата ЛО во износ од 6.236.000,00 денари, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, подржување и помагање за следните активности од областа на спортот:

Р.бр.	Назив на активноста	Распоредени средства
1.	Поддршка на спортски екипи и спортски сојузи	2.000.000,00
2.	Поддршка на Сојуз на училишен спорт по програма	250.000,00
3.	Избор на најдобри спортисти на Струмица во 2010 година	100.000,00
4.	Разни спортски турнири	250.000,00
5.	Дополнително утврдени спортски активности, манифестации, проекти и приредби	400.000,00
6.	Распоредување на средства по Одлука	3.236.000,00
	Вкупно:	6.236.000,00

Средствата предвидени под точка 1 на горната табела ќе бидат распоредени на спортски здруженија, или друга форма на спортско здружување за поддршка на квалитетен спорт, поддршка на кадетски и пионерски екипи како надоместок за одржување на тренинзи и натпревари, како и на квалитетни спортисти за учество на домашни и меѓународни спортски манифестации.

Распределбата на средствата ќе се врши врз основа на Решение за распределба на средства за поддршка на спортот донесено од Советот на општина Струмица, а врз основа на предлог за распределба на средствата, изготвен од Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина Струмица.

Средствата предвидени по точка 2 од горната табела, ќе бидат распоредени врз основа на програма на Сојузот на училишен спорт за активности и манифестации на учениците од основното и средното образование (турнири во кошарка, одбојка, фудбал, ноќна трка и сл.), како придружни активности на Програмата за одбележување на празници и манифестации.

Средствата распоредени за дополнително утврдени активности, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата актуелност,

атрактивност, значање и квалитет, придонесуваат за остварувањето на програмираните цели во областа на спортот, по предходно образложени барања, ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица.

V. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ

Други спортски манифестации за остварување на целите на Програмата, ќе се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:

-Почесно покровителство на општина Струмица;

-Доделување награди, пригодни подароци и слично;

-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

-Учество на претставниците на општина Струмица на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.

-Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Струмица и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица

Општината на младите ќе им

помага преку:

-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

-организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;

-организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 07-7755/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризам во 2010 година

1. Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризам во 2010 година, донесена на

Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во:

1. Поддршка на локалниот економски развој

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7756/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

382.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2010 година

1. Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во текот на 2010 година ќе бидат насочени кон поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни процеси согласно постојните стратешки документи.

3. Проектни активности распоредување на буџетските средства

Проектите на општина Струмица во областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети.

РБ	Проект	Предвидени средства
1.	Проект со УСАИД за кредитен рејтинг на општината	350.000,00
2.	Проект со Општинската организација на Црвен крст за подготовка на училиштата за заштита и спасување	600.000,00
3.	Проект со Мак-Институт во Брисел за лоби поддршка	1.000.000,00
4.	Проект за промоција на готови индустриски зони во Општина Струмица	1.000.000,00
5.	Проект за подигање на свест за паркирање и чист воздух	350.000,00
6.	Проект за подигање на свест за јавна чистоќа	350.000,00
7.	Поддршка на Центарот за регионален развој на Југоисточниот плански регион	600.000,00
8.	Трансфер до центар за поддршка на НВО (по посебна програма)	2.350.000,00
9.	Трансфер до Детски парламент – Младински совет (по посебна програма)	4.000.000,00
10.	Трансфер до ЈП „Паркиралишта-Струмица“ (По програма за работа)	2.000.000,00
	В к у п н о:	12.600.000,00

2. Поттикнување на развојот на туризмот

РБ	Проект	Предвидени средства
1.	Печатење на промотивни материјали на општината	350.000,00
	Вкупно:	350.000,00

Вкупно 1 +2 12.950.000,00 денари

Финансирање:

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 12.950.000,00 денари, ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2010 година –Програма Г1 и кофинансирање од страна на домашни и меѓународни институции, агенции и фондации.

Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица, го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7756/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2010 година

1. Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7757/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

383.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

**П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица
за областа на социјалната заштита во
2010 година**

I. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- подобрување на стандардот на граѓаните;
- создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст;
- осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

II.Активности

Активностите на општина Струмица во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- создавање услови за отворање на дневни центри за згрижување на семејно запустени деца и деца од улица;

- создавање услови за поповолен социјален живот во клуб за стари лица;
- создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари изнемоштени лица;
- создавање услови за континуирана работа на црковно-народна кујна;
- помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- помош на социјално загрозеи семејства;
- помош на лица – жртви на семејно насилство;
- промовирање на родовата рамноправност.

Р.б.	Проект	Предвидени средства
1.	Трансвери до НВО за реализација на проекти по Програма за социјална заштита	450.000,00
2.	Трансфери до физички лица за социјална помош	150.000,00
	Вкупно :	600.000,00

1. Трансвери до НВО

Трансверот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, поддршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финасирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Проектите кои ќе бидат финасиски поддржани од страна на Општина Струмица, Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

2. Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и мислење од Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа.

III. Финансирање

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина Струмица предвидени за 2010 година. При реализацијата на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани при реализирање на проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и
- други извори.

IV. Распоредување на буџетските средства

Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината - Програма МА во вкупен износ од 600.000,00 денари.

V. Активности поддржани со други форми на активности

Во општина Струмица делуваат бројни здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запустени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици.

Општина Струмица ќе ги поддржи нивните напори за отворање дневни центри за згрижување и социјализација и ќе вложи напори да обезбеди соодветен простор за нивно делување.

Други форми на активности

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Струмица се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се реализираа согласно можностите на општина Струмица.

VI.Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози, врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7757/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
активностите на општина Струмица за
подршката на НВО
секторот во 2010 година

1. Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица за подршка на НВО секторот во 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7758/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

384.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина

Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а за активностите на општина Струмица за подршката на НВО секторот во 2010 година

I. Ц е л и

Основни цели на оваа Програма за активностите на општина Струмица за подршката на НВО секторот во 2010 година се:

1.Грижата за младите и соработка со НВО секторот во согласност со можностите.

2.Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.

3.Афирмација на општина Струмица како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

II. Активности

За реализирање на целите на оваа Програма општина Струмица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор;
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани;
- давање подршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани;
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување;
- го афирмираат градот во државата и надвор од неа.

Во областа на подршката на НВО секторот активностите на општина Струмица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

РБ		Предвидени средства
1.	Транфери до НВО за реализација на проекти	600.000,00
2.	Други трансфери за помош на НВО	200.000,00
	Вкупно:	800.000,00

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на општина Струмица од 2010 година – Програма Д0, како и од спонзорства и донации.

За активности од областа што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност и општ интерес ќе се појават во текот на 2010 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

Трансфери до НВО

Трансферот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, поддршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Проектите кои ќе бидат финансиски поддржани од страна на Општина Струмица, се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

Други трансфери за помош на НВО

Другите трансфери кои се од помал обем, ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица, согласно оваа Програма, по барање на НВО.

VI. Други форми на делување

Освен со финансиски средства општина Струмица активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија;
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- учество на промотивни протоколарни средби;

- организирање трибини, форми, дебати и слично на теми што се од нивен интерес;
- организирање кампањи;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на Општината.

V. Завршни одредби

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе ја следи Градоначалникот на општина Струмица во соработка со здруженија на граѓани и фондации во општина Струмица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7758/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2010 година

1. Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7748/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

385.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

**П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица
во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната
заштита и справувањето со кризи во
2010 година**

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Струмица во 2010 година овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- просторните специјализирани сили за заштита и спасување ,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Струмица,
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а ќе ги покрива и подрачјата на соседните општини Василево, Босилово и Ново Село, кои немаат формирано сопствена противпожарна единица.

I. Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита

II. Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност.

Општина Струмица преку оваа Програма за 2010 година во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Струмица и другите општини .

**А. Конкретни програмски
активности на ТППЕ Струмица:**

**1. Гаснење пожари и спасување
на луѓе и имоти загрозувани во пожари
и други елементарни непогоди**

Рок: Јануари – Декември

ТППЕ-Струмица во текот на 2010 година ќе учествува во локализирање и гаснење на пожари доколку се појават на териториите на општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево. ТППЕ-Струмица доколку е потребно ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и опрема и во соседните општини: Радовиш, Валандово, Берово и пошироко.

2. Вршење на технички интервенции

Рок: Јануари – Декември

- интервенирање при сообраќајни несреќи
- спасување на луѓе од височини
- спасување на луѓе од длабочини - бунари , јами и пештери и сл.

- црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди
- интервенирање при појава на акциденти со опасни материи
- евакуација на луѓе, животни и материјални добра од загрозуени средини
- интервенирање во случај на сите елементарни непогоди, техничко-технолошки катастрофи и сл.

4. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала ТППЕ-Струмица

Рок: Јануари – Декември

ТППЕ-Струмица во текот на целата 2010 година врши редовна анализа на секој настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на пропустите и користење на квалитетни и ефективни тактички методи при самите интервенции.

5. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ТППЕ-Струмица

Рок: Јануари – Декември

За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на ТППЕ изготвува Годишен план за изведување на настава и обука каде што се опфатени следните концептни содржини:

- Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
- Противпожарни опасности и мерки за заштита.
- Противпожарни справи и опрема
- Противпожарна тактика
- Практични тренинг вежби
- Прва помош
- Запознавање (учење) на улиците, објектите и хидрантската мрежа во општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево каде што дејствува ТППЕ-Струмица
- Вежби (физичко - кондициони активности)

5. Изведување на тактички вежби на гаснење пожари и спасување на луѓе, животни и материјални добра при појава на пожари и елементарни непогоди.

Рок: Јануари – Декември

ТППЕ-Струмица во текот на 2010 година организира тактичко показни вежби во производно-преработувачки

капацитети од дрвната, текстилната, градежната и прехранбената индустрија и сл.

За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со шематски приказ на тактичкиот настап.

5. Испитување на исправноста на заштитната опрема.

Рок: Јануари – Декември

Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот на целата година по Упатството за испитување на опремата во ТППЕ-Струмица. По секоја интервенција се врши контрола на заштитната опрема и доколку на истата се воочат одредени недостатоци истите се отстрануваат од употреба или опремата се заменува со нова.

Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се вршат дневни, неделни, месечни, годишни и вонредни прегледи на заштитната и техничката опрема со која што располага ТППЕ-Струмица.

6. Водење на пропишана евиденција за работа на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата 2010 година во ТППЕ се води следнава евиденција:

- Книга за дневно дежурство.
- Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот пожар или техничка интервенција.
- Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички интервенции.
- Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со краток опис.
- Картони за локација на улиците, позначајните објекти, училишта, детски градинки, болници, бензински станици, складишни простори во кој се чуваат запаливи материи и сл.
- Книга за изведување настава.
- Книга за дневен преглед на возилата, во која што се евидентираат сите зафати и поправки на возилата.
- Книгата за неделен преглед на возила, моторни и електрични пумпи.
- Патни налози за сите возила поединечно.
- Тримесечен Извештај за изведувањето на наставата и обуката на ТППЕ-Струмица.
- Годишен Извештај за работата на ТППЕ-Струмица

•

7. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку локалните средства за јавно информирање и сл.).

Рок: Јануари – Декември

Предавања во претпријатијата, училиштата, детските градинки и други институции од аспект на заштита од пожари, експлозии и опасни материји. Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за опасностите од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се превземат за да не дојде до пожари.

Посети на Општините Василево, Босилово и Ново Село.

Цел на посетите - разгледување на урбанистичките планови на овие општини, изворите на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и природните патиштата кон поважни објекти

8. Техничко опремување на ТППЕ-Струмица

Рок: Јануари – Декември

Во текот на 2010 година според Правилникот за минимална техничка опрема и средства за гаснење, ТППЕ Струмица треба да се опреми со следната опрема:

пп апарати S-6 со сув прав 20 бр.

- две електрични пумпи за вода - потопни монофазни
- комплет електричарски алат за исклучување на ел. енергија во опожарени објекти
- комплет механичарски алат
- апарат за заварување
- четири радио врски со резервни батерии
- пп црева Ф-52 мм 50 бр. x 15 м
- 46 пара кожени чизми за шумски пожари.
- 46 пара заштитни ракавици
- водонепропустливи фенери-10 бр.

Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства од други извори.

10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми, земјоделски површини, водо-водна мрежа, електрична енергија и др.

Рок: Февруари - Април - Мај – Ноември

Во месец Февруари - работен состанок со раководните структури на ЈПКД „Комуналец“ Струмица. Предмет на состанокот-состојбата на хидрантската мрежа во градот и населените места.

Пред летната сезона одржување на состанок со претставниците од Македонски шуми и раководителите од ЈПСШ „Беласица“ Струмица - превземање на превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на шумски пожари на минимум и организирано дејствување во локализирање и гаснење во случај на нивна појава .

Земјоделските комбинати кои стопанисуват со житни култури-пред почетокот на жетвата одржување на состанок во врска со превземање на противпожарни мерки за време на жетвените работи.

ЕВН Подружница-Струмица - состанок за унапредување и синхронизирање на соработката во сите случаи на акциденти каде е неопходна стручна помош и асистенција.

11. Посета на претпријатијата во општините

Рок: Јануари – Декември

Во тековната година предвидена е посета на сите поголеми производствено – преработувачки објекти во сите општини со цел запознавање со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање показни вежби со вработените и сл.

Освен посетата на производствено индустриските објекти во идната 2010 година предвидена е посета и едукација на учениците од основните и средните училишта со содржини од противпожарната заштита и презентација на техничките средства со кои располага ТППЕ - Струмица.

12. Смотри на ТППЕ-Струмица

Рок: Јануари - Декември

Во текот на целата година **секојдневно** се врши смотра на:

- изгледот на пожарникарите
- просториите за дневен престој
- санитарен јазол

Секој месец се врши смотра на:

- личната заштитна опрема
- колективната заштитна опрема
- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ТППЕ.

13. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона

Рок: Мај – Октомври

Во месец Мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт на опремата за гаснење на шумски и полски пожари.

Во текот на месец Октомври се врши подготовка на возилата за претстојната зимската сезона - гуми , акумулатори , електрична инсталација проверка на средствата против замрзнување во ладниците на возилата - (течноста се заменува со нова), редовно подмачкување на пп возилата , проверка на синџирите за тркала на возилата и сл.

14. Ажурирање на картотеката за позначајните објекти и хидрантската мрежа

Рок: Јануари - Декември

Во текот на целата година се изготвуваат оперативни карти за гаснење пожари на позначајни објекти со потребните податоци и графички прикази на хидрантската мрежа.

15. Контролни активности од страна на командирот на ТППЕ Струмица.

Рок: Јануари – Декември

Командирот на ТППЕ Струмица во текот на секој месец врши по четири контроли и тоа: две до 23 часот и две по 23 часот.

По извршената контрола Командирот на ТППЕ Струмица изготвува Извештај.

16. Ажурирање на планот за мобилизација

Рок: Јануари – Декември

Во текот на месеците Март, Мај и Ноември се врши ажурирање на планот за мобилизација (проверка со ангажирање на сите вработени во ТППЕ Струмица).

17. Работи на одржување на објектот

Во текот на 2010 година предвидено е да се изведат следните работни зафати за одржување на објектот:

- Санација на кровната конструкција на ПП домот
- Замена на столовите и масите од дежурната и собата за престој на пожарникарите
- Варосување на сите простории

Б. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ

Активностите на Територијалната противпожарна единица - Струмица , кои ги надминуваат границите на територијата на Општина Струмица, освен со финансиски средства, Советот на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат и со:

- одбележување на Денот на пожарникарите;
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски при гаснењето на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни активности

III. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризи состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирани со средства од Буџетот на општина Струмица за 2010 година Програма Њ0 во износ од 9.440.000,00 денари и Програма Е0 во висина од 2.310.000,00 денари.

Финасирањето ќе се врши и од:

- Средства од Буџетот на РМ;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица и
- Приходи од други општини

IV. Распоред на финансиските средства за ТПЕ Струмица

р.б.	Намена	износ
1.	Гориво и масла	400.000,00
2.	Регистрација на моторни возила	200.000,00
3.	Униформи	500.000,00
4.	Други материјали за специјална намена (пена)	100.000,00
5.	Поправка на возила	250.000,00
6.	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	30.000,00
7.	Други здравствени услуги	30.000,00
8.	Одржување (варосување, средства за хигиена, чистење и сл.)	150.000,00
9.	Комунални услуги (струја, вода, огрев)	100.000,00
10.	Опрема	200.000,00
11.	Други активности	50.000,00
12.	Транфер за заштита и спасување	300.000,00
	Вкупно:	2.310.000,00

IV. Завршни одредби:

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Струмица, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Струмица ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.07-7759/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за
подготовка и реализација на Струмичкиот
карневал 2010 година

1. Се објавува Програмата за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7760/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

386.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. глсник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

П р о г р а м а
За подготовка и реализација на
Струмичкиот карневал – 2010 год.

Струмичкиот карневал е културна манифестација која е директно поврзана со верскиот празник „Тримери“ односно со празникот Прочка, единствена од таков вид во Република Македонија, посветена на армасаните девојки. Бидејќи овие празници се поврзани со големиот христијански празник Велигден, кој ја менува датата, и времето на реализирањето на карневалските активности се менува. Главната карневалска вечер секогаш се одржува во вторник после Прочка.

Традиционалните карневалски активности во рамките на Струмичкиот карневал 2010 ќе се реализираат од 13 - 17 февруари 2010 година.

За подготовка и реализација на сите активности во рамките на карневалот се грижи Одборот за организација на Струмичкиот карневал од 9 лица, именуван од Советот на Општина Струмица. Во рамките на карневалските активности ќе бидат вклучени и повеќе пропратни активности како што се: Меѓународниот фестивал на карикатурата и афоризми во организација на Центарот за култура „Антон Панов“ Награден конкурс на литературни творби на тема карневал во организација на општинската библиотека „Благој Јанков – Мучето“.

Од годинава се предвидува Организациониот одбор во програмата да ја вклучи и Изложбата на фотографии од претходниот карневал.

Покрај за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал Одборот за организација се грижи и за учеството на наши карневалски групи на карневалите во други градови во Македонија и други држави што допринесува за дополнителна афирмација на Струмичкиот карневал во земјата и странство. Од овие причини работата на Одборот за организација се одвива практично во текот на целата година а подготовката за наредниот карневал започнува непосредно по завршувањето на претходниот, или

поточно уште за време на траењето на истиот бидејќи во тој момент веќе се преговара со гостите за нивното учество на идниот карневал.

Вклучувањето на карневалски групи од други држави Одборот го има како трајна определба. Странските групи покрај тоа што го збогатуваат карневалот и квантитативно и квалитативно туку му даваат и интернационален карактер, а со тоа и многу поголема афирмација не само на карневалот туку и на Струмица како град.

За карневалот 2010 учеството на странски групи од градовите каде се одржуваат традиционални карневали како Птуј и Мозирје од Словенија, Ријека и други градови од Хрватска и повеќето земји од Европа 'е биде скоро неизводливо бидејќи годинава се поклопуваат термините на одржување на карневалите поради совпаѓањето на православниот и католикиот Великден. За таа цел посебен акцент ќе се даде на групите од Србија, Црна Гора, Бугарија и Албанија чии што карневали се одржуваат во други термини. За да се пополни овој вакум на групи ќе се направи посебен напор за обезбедување група од Финска за што веќе се направени начелни разговори но се чекаше формирањето на одборот за дефинитивно продолжување на разговорите. Потребно е да се направат посебни напори и за обезбедување група од Грција иаку сите досегашните обиди останале неуспешни ред се поради совпаѓање на термините. Единствено досега учествуваше група од Комотини.

Како што е познато во карневалската поворка секоја година учествуваат и карневалски групи од повеќе градови од републиката. Истите ќе бидат поканети и годинава.

Досегашното искуство покажа дека маскираните групи од Струмица и струмичко се вклучуваат со се поквалитетни маски благодарение на соработката со Одборот, така да овие контакти ќе продолжат и годинава. Ова посебно се однесува на соработката со училиштата од каде доаѓаат најмасовните маски.

Организациониот одбор планира во рамките на Струмичкиот карневал 2010 година да ги реализира традиционалните и веќе препознатливи активности, што впрочем е предвидено и со правилникот за организација на истиот. И годинава ќе се настојува да се реализира од минатата година обновената акција за уредување на изложите во карневалски дух, како и изложбата на отворено со постери

инспирирани од најуспешните маски од досегашните карневали со што ќе дадеме можност да се направи ретроспектива на се она што се случувало во изминатите 20 години од обновувањето на организираната форма на Струмичкиот карневал.

Годинава ќе се продолжи со од минатата година воспоставената квалитетна содржина на Струмичкиот карневал, претставување на некој од светски познатите карневали. Истата ќе се реализира преку изготвувањето на посебни панаоа за поставување на изложбата на отворено со што ќе ја видат повеќе граѓани. Во колку се успее во преговорите со групата од Хелсинки Финска овие панои на овие панои ќе биде

претставен и дел од Самба карневалот од Хелсинки.

Уште една значајна содржина ќе ја збогати програмата на карневалот 2010 година а тоа е одбележувањето на 20 годишниот јубилеј од обновувањето на организираната форма на Струмичкиот карневал со посебна програма која ќе се одвива во текот на целата година а ќе започне во рамките на карневалските денови. Треба да се размисли дали во рамките на овој јубилеј да се организира летен карневал.

Согласно одредбите на правилникот и традицијата во рамките на Струмичкиот карневал 2010 година ќе се реализираат следните активности:

13.02. (сабота) 2010 година:

Свечено отварање на Струмичкиот карневал - 2010, со маскенбал со избор на принц и принцеза на карневалот.

14.02.(недела) 2010 година:

Детски карневал по повод "Прочка". Истиот ќе се реализира на традиционалното место, ул. "Благој Мучето" и плоштад "Гоце Делчев"

15.02.(понеделник) 2010 година:

- Традиционална програма по повод чист понеделник, варење на бел грав.
- Отварање изложба на фотографии од Карневалот 2009
- Отварање изложба на карикатури од наградниот конкурс на карикатура на тема Карневал.
- Доделување награди на наградниот конкурс за афоризми на тема Карневал

16.02.(вторник) 2010 година

- Доделување награди на литературниот конкурс за творби на тема карневал.
- Струмички карневал - главна карневалска вечер

17.02.(Среда) 2010 година

- Доделување на наградите од главната карневалска вечер
- Одбележување на Тримерските обичаи

Детскиот карневал ќе има ревијален карактер и нема да се наградуваат најуспешни маски.

Вклучувањето на маските во главната карневалска вечер има натпреварувачки карактер. Маскираните групи кои доаѓаат од други земји се вклучуваат во поворката вон конкуренција за награди.

Маските вклучени во конкуренција во главната карневалска вечер се натпреваруваат во осум категории:

- категорија А: Групна маска со 50 и повеќе лица
- категорија Б: Групна маска со 20 до 49 лица
- категорија В: Групна маска со 10 до 19 лица
- категорија Г: Мала група - изворна тема
- категорија Д: Мала група - слободна тема

- категорија Ѓ: Поединечна маска - изворна тема
- категорија Е: Поединечна маска - слободна тема
- категорија Ж: Маскирана музичка група

Согласно Правилникот за организација на Струмичкиот карневал во секоја категорија можат да се поделат по три награди: прва, втора и трета во износ:

- категорија А: 800 Евра; 700 Евра и 600 Евра
- категорија Б: 500 Евра; 400 Евра и 300 Евра
- категорија В: 350 Евра; 250 Евра и 150 Евра
- категорија Г: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Д: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Ѓ: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Е: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Ж: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра

Вкупниот награден фонд изнесува 5.375 Евра во нето износ, односно околу 340.000 во денарска противвредност, или околу 410.000 во бруто износ. Покрај овие награди согласно правилникот жирито може да додели и дополнителни награди во зависност од квалитетот на маските за што ќе бидат потребни и дополнителни средства. Имајќи го во предвид искуството од минатите години за голема конкуренција на квалитетни маски и потребата од дополнителни награди во финансискиот план за годинава се предвидени дополнителни средства за овие награди со што ќе се настојува и овие дополнителни награди во колку се доделат да бидат соодветни на квалитетот на маските и категоријата.

Имајќи го во предвид фактот дека од година во година квалитетот на маските е се подобар што од своја страна бара ангажирање на поголеми средства можеби треба да се размисли за зголемување на основниот фонд за награди.

Организациониот Одбор доделува и една награда во износ од 6.000 денари на конкурсот за карикатура како и награди за најдобро уредени излози во карневалски дух од 3, 4 и 5000 денари = 12 000 денари.

Следејќи ги сознанијата од организацијата на карневалските активности од претходните години, Одборот за карневалот - 2010 го предлага следниот финансиски план:

а) Расходи

1. Награди на главна карневалска вечер.....	550.000
2. Изработка на пропаганден материјал со банери за спонзорите кои се наша обврска	300.000
3. Озвучување на сите настани	160.000
4. Огномет.....	150.000
5. Детски карневал.....	150.000
6. Градски оркестар и фанфари.....	30.000
7. Трошоци за групи од странство.....	750.000
8. Трошоци за групи од земјата.....	80.000
9. Трошоци за гости од ФЕЦЦ.....	70.000
10. Трошоци за маскенбал.....	50.000
11. Уредување на траса	100.000
12. Поставување на бина - монтажа и демонтажа.....	80.000
13. Изработка на 20 слободно стоечки панои за изложба.....	80.000
14. Изработка на постери за изложбата.....	100.000
14. Трошоци за чист понеделник.....	50.000
15. Костимирање на царска свита	15.000
16. Ангажман на водители	20.000
17. Ангажман на домакини за гостинските групи	15.000
18. Ангажман на технички лица.....	30.000
19. Поставување на мобилни санитарии.....	70.000
20. Награда за карикатура	6.000
21. Награди за најдобро уреден излог	12.000
21. Програма пред главна карневалска поворка	60.000
23. Членарина на ФЕЦЦ	20.000

24. За учество на наши групи на други карневали.....	450.000
25. Конкурс за химна на карневалот	100.000
26. Изложба на фотографии од претходниот карневал	100.000
27. Изработка на мултимедијално ЦД за 20 години јубилеј.....	100.000
25. Расходи и мат.трошоци за активности на претсед.и ОО.....	120.000
26. Непредвидени трошоци.....	50.000

ВКУПНО: .. 3.868.000

Стартен фонд за подготовка на карневалот 2011 200.000

Вкупно: 4. 068.000

Приходи:

1. Буџет на општина Струмица	1 500.000
2. Министерство за култура	300.000
3. Приход од спонзорства.....	2 268.000

ВКУПНО:

4. 068.000

Имајќи ја во предвид финансиската криза и состојбата во стопанството Одборот цени дека овој буџет е тешко остварлив, посебно делот од Министерството за култура и спонзорствата и затоа апелира до Советот при планирањето на буџетот за 2010 година да ја одобри предвидената ставка за карневалот а одборот од своја страна ќе се потруди да ги реализира останатите две ставки за да се реализира горе предложениот план. За да истиот се оствари треба да се вложат посебни напори за анимирање на стопанските субјекти, пред се угостителските објекти за обезбедување на спонзорства со што ќе се створат предуслови за квалитетна организација на карневалот.

Бр.07-7760/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2010 година во општина Струмица

1. Се објавува Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2010 година во општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7761/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

387.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО 2010 ГОДИНА ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

I
Со Општинската програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2010 година (во понатамошниот текст Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за развојот на Република Македонија и Струмица, за афирмација на историското и културното наследство и негување на општоцивилизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон.

II

Во 2010 година ќе се одбележат следните годишнини на значајни настани и личности:

ФЕВРУАРИ

1. 04.02.2010 година

- 138 години од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

НОСИТЕЛ: ОУ “Гоце Делчев” село Вељуса во содејство со Комисијата.

2. 26.02.2010 година

- Шест години од загинавањето на претседателот на Република Македонија, **БОРИС ТРАЈКОВСКИ**.

НОСИТЕЛ: Комисијата

АПРИЛ

1.14.04.2010 година

- 13 години од смртта на еден од најеминентните македонски и роднокрајни писатели – **ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ**.

НОСИТЕЛ: ОУ “Видое Подгорец” Струмица во содејство со Комисијата.

МАЈ

1. 01.05.2010 година

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДОТ

НОСИТЕЛ: Општинскиот синдикален совет

2. 04.05.2010 година

- 107 години од убиството на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство – **ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ**.

НОСИТЕЛ: Комисијата

3. 09.05.2010 година

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

НОСИТЕЛ: Комисијата.

4. 12.05.2010 година

- 68 години од смртта на првоборецот **САНДО МАСЕВ**.

НОСИТЕЛ: ОУ “Сандо Масев” - Струмица во содејство со Комисијата.

5. 24.05.2010 год. – “Св. Кирил и Медодиј” – ден на сесловенските просветители
Носител:

ОУ “Св. Кирил и Медодиј” с. Дабиле со содејство со Комисијата

6. 31.05.2010 г.

- 138 години од раѓањето на еден од најистакнатите дејци и поклоници на македонското револуционерно движење

за ослободување од турското ропство – **ЈАНЕ САНДАНСКИ**.

НОСИТЕЛ: СОУ “Јане Сандански” –

Струмица во содејство со Комисијата

ЈУНИ

1. 25.06.2010 година

- 54 години од раѓањето на трагично загиналиот претседател на Република Македонија – **БОРИС ТРАЈКОВСКИ**.

НОСИТЕЛ: Комисијата.

ЈУЛИ

1.12.07.2010 година

-68 години од формирањето и излегувањето на јадрото на Првиот Струмички партизански одред.

НОСИТЕЛ: Општински одбор на СБМ од НОАВМ во содејство со Комисијата

2.14.07.2010 година

- 66-години од убиството на народниот херој **БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО** од страна на бугарскиот фашистички окупатор и домашните предавници.

НОСИТЕЛИ: Општински одбор на СБМ од НОАВМ, Локалната установа библиотека “Благој Јанков Мучето” Струмица и Домот за деца и млади “Благој Мучето” од Струмица во содејство со Комисијата.

АВГУСТ

1. 02.08.2010 година

ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА

- 107 години од Илинденското востание и создавање на Крушевската Република

- 66 година од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ и поставувањето темелите на македонската држава

НОСИТЕЛ: Комисијата

2.13.08.2010 година

- 59 години од убиството на петтемина струмички студенти

НОСИТЕЛ: Комисијата

СЕПТЕМВРИ

1. 08.09.2010 година

ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- 19 години од референдумската определба за независна и суверена Република Македонија

НОСИТЕЛ: Комисијата

2. 11.09.2010 година

- ДЕН НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СТРУМИЦА

- 66 години слободна Струмица

(Поради близината на Денот на независноста на Република Македонија и Денот на ослободувањето на Струмица,

одбележувањето на обата датума ќе се реализира според заедничка програма).

НОСИТЕЛ: Комисијата.

3. 21.09.2010 година – Меѓународен ден на мирот.

Носител: Комисијата

О К Т О М В Р И

1. 11.10.2010 година

ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ НА МАКЕДОНИЈА И ДЕН НА БОРЕЦОТ

- 69 години од првите востанички истрели во Прилеп и Куманово против фашистичките окупатори.

Носител: Комисијата

2. 23.10.2010 година

ДЕН НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА

Носител: Комисијата

Д Е К Е М В Р И

1. 11.12.2010 година

ДЕН НА ЗАШТИТНИЦИТЕ НА СТРУМИЦА – СВЕТИТЕ 15 ТИВЕРИ-ОПОЛСКИ СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ

III

Покрај настаните од точка II, Локалната самоуправа во текот на годината ќе се вклучи и во одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта на личности кои се земени како патрони на различни институции, како и на настани од историјата на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од други институции и невладини организации.

IV

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Финансиските средства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2010 година – Програма Е0 во зависност од активностите што ќе бидат реализирани.

Планирани средства:

Р. б.	НАСТАНИ	Планирани средства во денари
1.	04.02.2010 година – 138 години од раѓањето на Гоце Делчев	10.000
2.	26.02.2010 година – 6 години од загинавањето на претседателот Борис Трајковски	10.000
3.	04.05.2010 година -107 години од убиството на Гоце Делчев	10.000
4.	09.05.2010 година – Меѓународен ден на победата над фашизмот.....	10.000
5.	12.05.2010 година – 68 години од смртта на првоборецот Сандо Масев	5.000
6.	24.05.2010 год. – ”Св.Кирил и Методиј”	10.000
7.	31.05.2010 година – 138 години од раѓањето на Јане Сандански	5.000
8.	25.06.2010 година – 54 година од раѓањето на Борис Трајковски	10.000
9.	12.07.2010 година – 68 години од излегување на јадрото на Првиот струмички партизански одред	5.000
10.	14.07.2010 година – 66 години од убиството на Благој Јанков Мучето	5.000
11.	02.08.2010 година – Ден на Републиката	10.000
12.	13.08.2010 година - 59 години од убиството на петтемина струмички студенти.....	30.000
13.	08.09.2010 година – Ден на независноста на Република Македонија.....	10.000
14.	11.09.2010 година – Ден на ослободувањето на Струмица	10.000
15.	21.09.2010 година – Меѓународен ден на мирот	10.000
16.	11.10.2010 година-Ден на Народното востание на Македонија	10.000
17.	23.10.2010 година Ден на Македонската револуционерна борба	10.000
18.	11.12.2010 година – Ден на заштитниците на Струмица – Светите 15 Тивериополски Свештеномаченици	475.000
19.	За други манифестации	30.000
	Вкупно:	675.000

V

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7761/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Локалниот план за акција за поттикнување и унапредување на родовата рамноправност во општина Струмица

1. Се објавува Локалниот план за акција за поттикнување и унапредување на родовата рамноправност во општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7762/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

388.

Врз основа на член 6 и член 16 од Законот за еднакви можности („Сл. весник на РМ” број 66/06) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

**Локален план за акција
за поттикнување и унапредување на
родовата рамноправност во општина
Струмица**

Профил на општината

Територијата на Општина Струмица го зафаќа крајниот југоисток на Република Македонија, на 41° 22ж и 23° 45ж источна географска должина, веднаш на тромеѓето меѓу државните граници со Бугарија и Грција, на надморска височина

од 280 метри сместена во плодната Струмичка котлина. На исток се граничи со општина Босилово, на запад со општина Конче, на север со општина Василево, на југоисток со општина Ново Село, а на југозапад со општина Валандово.

Општина Струмица се простира на површина од 321,89 км2, со 54.676 жители населени во градот Струмица, седиштето на општината и 24-те населени места.

За работите од секојдневно значење од својот живот и работа, граѓаните во општината одлучуваат преку облиците на месна самоуправа организирани како урбани заедници во градот и месни заедници во населените места во општината. Број на урбани и месни заедници во општината изнесува вкупно 30 од кои 8 се урбани заедници формирани на територијата на градското подрачје и 22 се месни заедници, формирани на територијата на населените места.

Од вкупниот број жители на територијата на општина Струмица 27.340 се мажи, а 27.336 се жени.

Според етничката припадност на населението, 50.258 се Македонци, 3.754 се Турци, 147 Роми, 3 Албанци, 6 Бошњаци и 320 останати.

Во градот Струмица живеат 35.311 жители, а во населените места: Куклиш 2532 жители, Муртино 2209 жители, Банско 1992 жители, Дабиља 1946 жители, Добрејци 1764 жители, Вељуса 1552 жители, Просениково 1550 жители, Попчево 1550 жители, Костурино 1280 жители, Баница 1137 жители, Градско Балдовци 755 жители, Сачево 540 жители, Габрово 399 жители, Рич 382 жители, Свидовица 325 жители, Водоча 318 жители, Дорломбос 117 жители, Раборци 105 жители, Мемешли 44 жители, Орманли 34 жители, Белотино 29 жители, Три Води 12 жители, а Злешево и Чепели се целосно раселени.

Низинскиот дел на општината воедно е и најгусто населено подрачје во Македонија, со 100 жители на 1км2.

Општина Струмица е урбана општина. Пристапноста кон општината е добра и тоа од повеќе правци. Магистралниот пат М6 североисточно ја поврзува општината со општина РАдовиш и општина Ново Село до граничниот премин со Република Бугарија. Југозападно со регионалниот пат Н се поврзува со општина Валандово и граничниот премин со Република Грција. Со повеќето добро развиени регионални

и локални патишта општината внатрешно е добро поврзана со останатите населени места, а исто така добро поврзана и со другите општини од регионот.

Задолжителното образование во општина Струмица се одвива во 9 основни и 3 средни училишта. Вкупниот број на запишани ученици во основните училишта за учебната 2008/2009 година, согласно податоците на Одделението за образование при ЕЛС Струмица изнесува 5.746 ученици и тоа: запишани ученици од прво-четврто одделение има вкупно 3.046 од кои 1.440 се машки деца, а 1.546 се женски деца додека во оваа бројка од припадниците на турската етничка заедница се 380 деца од кои 200 се женски, а 180 се машки деца; запишани ученици од петто-осмо одделение има вкупно 2.646 ученици од кои 1.351 се машки деца, а 1.295 се женски деца и тоа од припадниците на турската заедница има вкупно 160 деца од кои 93 се машки, а 67 се женски.

Бројот на вкупно запишани деца за учебната 2008/2009 година во средните општински училишта на територијата на општина Струмица изнесува 4.117 ученици од кои 2080 се женски деца, а 2037 се машки деца од кои 50 се припадници на турската националност и тоа 28 од нив се машки деца, а 12 се женски деца.

Од вработените во основните и средните училишта чиј број изнесува вкупно 766 вработени има 490 вработени припадници на женскиот пол и 264 вработени припадници на машкиот пол. На раководни места како директори на основни училишта од вкупно 9 има 8 директори припадници на женскиот пол и 1 директор од машки пол, а од вкупно 3 директори на средни училишта има 2 директори припадници на женскиот пол и 1 директор од машки пол.

Училишните одбори формирани во основните училишта имаат вкупно 81 членови од кои 29 се жени, а во трите средните училишта од вкупно 36 членови на училишните одбори има вкупно 14 се жени.

Вовед

Врз основа на Националниот план за акција на Владата на Република Македонија кој има за цел да се реализираат Начелата на Повелбата на Обединетите Нации, Универзалната декларација за човековите права и другите меѓународни инструменти за човекови права, Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација над жените и

Конвенцијата за правата на детето, Декларацијата за елиминација на насилството над жените и Декларацијата за правото на развој, одредбите од Уставот на Р. Македонија за еднаквост на граѓаните независно од полот (член 9, член 22, член 23 и член 54) и посебната заштита на мајчинството, децата и малолетните лица (член 54) и Пекиншката декларација и Платформата за акција, Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Струмица има за задача преку локалниот план за акција на општината да опфати активности за решавање на проблемите од овие области на населението, проблеми кои по својата природа и карактеристика се однесуваат на жената како и проблеми кои се карактеристични за специфични категории на лица а имаат потреба од општествена акција.

Како резултат на ова Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Струмица, за периодот 2009-2010 изработи предлог-локален план за акција кој содржи Анализа на моменталната ситуација и местото на жената во локалната средина, Главна цел, Приоритети, Мерки, Активности, Резултати, Временска рамка, одговорни институции и Буџет за спроведување на активностите.

Комисијата за еднакви можности од претходниот мандатен период има донесено Програма за работа на комисијата за родова еднаквост со поставување на општи цели за промовирање и поддржување на приод кој води сметка за родовата димензија во општината и сензитивност во процесот на донесување на одлуки, прогрес и унапредување на родовата еднаквост на локален план, поттикнување на еднаквите можности за учество на жените во јавниот и политичкиот живот како и создавање институционални услови за промоција и развивање на правата на жените како и нивно вклучување во активностите за развој на заедницата во сите сфери од општествениот живот на локалната заедница. Комисијата одржа повеќе седници на кои беше воспоставена соработка со Организацијата на жените која делува на територијата на општина Струмица и даде поддршка во спроведувањето на активностите за едукација на жените, посебно на жените од руралните средини за рана детекција на рак на дојка, која активност беше иницирана и помогната од фондацијата Борис Трајковски, а врз основа на кои едукативни средби подоцна беа вршени бесплатните прегледи за рано откривање на рак на дојка. Беше направена анализа

за бројот на вработени жени во институциите кои се во надлежност на општината, а исто така беше направена и пилот анкета за задоволство на перосналот во општинската администрација при ЕЛС Струмица во која беа вклучени и прашања од родов карактер.

1.Приоритетни области на работа

Приоритетни области во работата на Комисијата за еднакви можности е промовирање и примена на Законот за еднакви можности на жените и мажите, будење на свест кај жените за осознавање на сопствената вредност и активно вклучување во економскиот и политичкиот придонес во општествената заедница, поголема едукација на младите за прашањата од родова природа и надминување на постојните стереотипи за улогата на жената и мажот во семејството и општеството со вметнување на теми од родов карактер во образовниот процес како и подобрување на условите за живот и превентивно делување на заштитата на животната средина преку искористување на можностите за селекција на отпад.

- Во работата на урбаните и месните заедници формирани на територијата на општина Струмица, вклученоста на жените како претседатели или членови на советите во истите е на многу ниско ниво. Имено станува збор за многу мала вклученост на жените во јавниот живот на урбаната и месната

заедница посебно во руралните средини или изразено преку бројки од вкупно 54 мажи вклучени во работата на активните совети на месни заедници по населените места нема ниту една жена, за да состојбата во урбаната средина е нешто подруга и тоа од вкупно 59 мажи вклучени во советите на урбаните заедници има 10 жени од кои 1 жена на последните избори беше избрана за претседател на една урбана заедница.

- Ситуацијата на жените во образованието од аспект на дискриминација при вработување во образовните институции, нивна вклученост во раководството на основните и средните училишта како и вклученоста на жените во училишните одбори е задоволителна. Меѓутоа вклученоста на темите од родов карактер во образовниот процес и запознавање на младите со Законот за еднакви можности на жените и мажите не е доволно застапено.

- Со поставување на нови канти за смет, а со цел регулирање на посебни видови отпад, односно со издвојување и селектирање на пластиката од другиот смет и тоа со поставување на веќе споменатите еколошки острови на улиците „Маршал Тито“, „Јанко Цветинов“ и „Невена Стојкова“ реално се појавува потребата од дополнително едуцирање на жената во справување со прашањето за селекција на отпадот со цел подигање на свеста кај жените за зачувување и заштита на животната средина.

Табела со цели, задачи и показатели

Проблем	Цели	Задачи	Показатели
-Незастапеност на жените во советите на МЗ (како членови) во руралните средини и	-Вклучување на жените во како членови во советите на МЗ во руралните средини	- Поголема информираност на жените од руралните средини за потребата од нивно вклучување во активностите на своите заедници - Поголема информираност на членови во советите на МЗ во руралните средини за Законот за еднакви можности	-Извештај од посетеноста -Извештај од жени членови вклучени во советите на МЗ -Зголемена заинтересираност на жените преку координаторот за ЕМ во општината за остварување на нивните права
-Постоење на традиционални матрици меѓу младите за местото и улогата на мажите и жените за родовите релации	-Поголема едуцираност на младите за еднаквите можности меѓу мажот и жената и надминување на	-Претходна анализа за моменталната ситуација и запознаеноста меѓу учениците за прашањата од родов карактер - Подигање на свеста на учениците за прашањата	- Извештај од спроведена обука за директори, педагози, психолози и младинскиот парламент за одржување на тематски часови во

	постојните стереотипи за улогата на жената во семејството и општеството	од родов карактер	училиштата - Извештај од спроведени анкетни прашалници
-Недоволна едуцираност на жените од урбаната и руралната средина за превентивно и практично делување во заштитата на животната средина (штедење вода, ел.енергија и селекција на отпад)	-Заштита на животната средина со порационално користење на расположливите ресурси и селекција на отпад	- Подигање на свеста кај жените за значењето на еколошки здрава животна средина	-Извештај од покрената иницијатива

План за акција

1. Недоволна информираност на жените од руралните средини за своите права

Активност	Кога (време)	Со што (потребни ресурси, техн. и човечки)	Кој (одговорно лице)	финансии
-Анализа на родовата застапеност во Советите на месните заедници	Првиот квартал на 2010 год.	Човечки ресурси,	КЕМ Координаторот за ЕМ	/
-Предлог одлука на КЕМ до Советот на Општината да се донесе Одлука за запазување на квотата од минимум 30% на жените во Советот на МЗ	Првиот квартал на 2010 год.	Состанок на КЕМ-човечки ресурси	КЕМ Координаторот за ЕМ	/
-Изготвување соодветен пропаганден материјал за правата на жените во општественото делување	Втор квартал на 2010 година	Човечки ресурси за осмислување на дизајнот и содржината на пропагандниот метријал Финансиски средства за изработка на пропагандниот материјал	КЕМ Координаторот за ЕМ Општинската администрација	50 000, 00 ден.
-Медиумско известување и покривање на активностите преку локалните медиуми	Втор квартал на 2010 година	Човечки ресурси	КЕМ Координаторот за ЕМ Одделение за работа со МЗ Совет на МЗ	/
-Организирање средби, трибини преку МЗ со женската популација во руралните средини	Септември, октомври, ноември, декември 2010 година	Човечки ресурси (членови на КЕМ, Координаторот на ЕМ, Одд за Месна самоуправа)	Одделение за контакт со МЗ при ЕЛС	20 000,00 ден.

2. Недоволна застапеност на прашањата од родов карактер во образовниот процес

Активност	Кога (време)	Со што (потребни ресурси, техн. и човечки)	Кој (одговорно лице)	финансии
-Иницијатива за соработка со младинскиот парламент.	Првиот квартал на 2010 година	човечки ресурси	КЕМ Координаторот за ЕМ Претседателот на Младинскиот парламент	/
-Презентација на заедничка иницијатива пред директорите на основните и средните училиштата	Втор квартал на 2010 година	човечки ресурси	КЕМ Координаторот за ЕМ Претседателот на Младинскиот парламент	/
-Организирање обука за директори, педагози, психолози и Младинскиот парламент, за одржување на тематски часови во училиштата	Втор квартал на 2010 година	човечки и техничкиресурси	КЕМ Координаторот за ЕМ Предавачи од МТСП или УНДП	60.000 денари хонорари за предавачи и сместување/
-Одржување тематски часови во сите образовни институции	Последен квартал од 2010 год. и првите два квартали од 2011 година	човечки ресурси	КЕМ,Координаторот за ЕМ Одделение за образование при ЛС и класните раководители	/
-Прашалници за учениците од средните училишта во општината *пр. Од повеќе области, здравство, насилство	Септември 2010 и Септември 2011 година	човечки и технички ресурси	КЕМ,Координаторот за ЕМ Одделение за образование при ЛС и класните раководители	10.000
-Обработка на податоци од спроведените прашалниците	Ноември 2011 година	човечки и технички ресурси	КЕМ,Координаторот за ЕМ Одделение за образование при ЛС и стручни лица од училиштата	/
-Подготовка на кратка брошура за профилот на учениците во општината	Декември 2011 година	човечки и технички ресурси	КЕМ, Координаторот за ЕМ Одделение за образование при ЛС и стручни лица од училиштата	50.000

2. Недоволна едуцираност на урбаните и руралните жени за превентивно и практично делување во заштитата на животната средина (штедење вода, електрична енергија и селекција на отпад)

Активност	Кога (време)	Со што (потребни ресурси, техн. и човечки)	Кој (одговорно лице)	Финансии
-Покренување иницијатива до Одделението за животна средина при ЛС за одржување трибина од истата област	Првиот квартал од 2010 год.	човечки ресурси во партнерство со НВО	КЕМ Координаторот за ЕМ, одделение за екологија и НВО	/
-Изготвување на пропаганден материјал (флаери, плакати)	Втор и трет квартал на 2010 год.	човечки ресурси, стручни лица од одделението за животна средина	КЕМ Координаторот за ЕМ, одделение за екологија и животна средина	50 000,00 ден.
-Организирање на трибина за подигање на јавната свест за значењето на еколошко здрава животна средина	Прв квартал на 2011 година	човечки ресурси, стручни лица од одделението за животна средина и технички ресурси	КЕМ Координаторот за ЕМ, одделение за екологија и животна средина	10 000,00 ден
-Иницијатива до НВО за изнаоѓање средства преку изготвување проекти со цел да се зголеми бројот на еколошките острови и во руралните средини	Континуирано 2010/2011 год.	човечки ресурси	КЕМ, Координаторот за ЕМ, НВО	/

Финансиските сретства за реализација на Локалниот план за акција за поттикнување и унапредување на родовата рамноправност во општина Струмица се предвидени во Буџетот на Општина Струмица за 2010 година Програма Е0.

Мониторинг:

Комисија за еднакви можности на жените и мажите и координатор при општинската администрација на ЕЛС.

- Извештаи од спроведените активности;
- Извештај од собрани податоци.

Евалуација:

Комисија за еднакви можности за жените и мажите и координаторот при општинската администрација на ЕЛС.

Извештај од плановите за акција во кој ќе содржат податоци за:

- Бројот на граѓаните кои ги посетиле трибините за запознавање со законот за еднакви можности на жените и мажите;
- Извештај од спроведена анкета пред отпочнувањето на активностите како и извештај од анкета по завршувањето на активността.

Локалниот план за акција за поттикнување и унапредување на родовата рамноправност во општина Струмица влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7762/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за изменување и дополнување на Заклучокот за утврдување на Нацрт – урбанистичкиот план вон населено место Водоча – локалитет место викано "Попово Лозе"

1. Се објавува Заклучокот за изменување и дополнување на Заклучокот за утврдување на Нацрт – урбанистичкиот план вон населено место Водоча – локалитет место викано "Попово Лозе", донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7764/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

389.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к

за изменување и дополнување на Заклучокот за утврдување на Нацрт-урбанистичкиот план вон населено место Водоча-локалитет место викано „Попово Лозе“

Член 1

Се врши измена и допонување на Заклучокот за утврдување на Нацрт - урбанистичкиот план вон населено место Водоча - локалитет место викано „Попово Лозе“ („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 11/2009) што се состои во:

Во точка 1, по зборот „место“ се додава зборот „КО“. Во истата точка по зборовите „Попово Лозе“ се додават зборовите „за изработка на стопански комплекс - за објекти за примарна и финална обработка на земјоделски производи“, а бројот „2,14“ се заменуваат со бројот „1,9“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7764/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД "Комуналец" Струмица за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД "Комуналец" Струмица за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7766/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

390.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програма за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2010 година

1. Се дава согласност на Програма за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2010 година, усвоена со Одлука на Управниот одбор на ова Претпријатие број 02-6332/2 од 10.12.2009 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7766/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7767/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

391.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, усвоен со Одлука на Управниот одбор на ова Претпријатие број 02-6166/2 од 27.11.2009 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7767/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица со Општина Струмица

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица со Општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7768/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

392.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
Ценовник за вршење на работи на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица со
Општина Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица со Општина Струмица, број 02-6332/8-1 од 10.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7768/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
надоместокот за одржување на јавна
чистота

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот за одржување на јавна чистота, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр.08-7769/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

393.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за
одржување на јавна чистота

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот за одржување на јавната чистота донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6166/6 од 27.11.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7769/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
цената за приклучок за вода за пиење во
населени места

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за вода за пиење во населени места, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7770/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

394.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за висината на цената за приклучок за вода за пиење во населени места

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цената за приклучок за вода за пиење во населени места донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6332/7 од 10.12.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7770/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за вода за пиење и надоместок за одведување на отпадни води

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за вода за пиење и надоместок за одведување на отпадни води, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7771/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

395.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за висината на цената за вода за пиење и надоместок за одведување на отпадни води

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цената за вода за пиење и надоместок за одведување на отпадни води, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6332/5 од 10.12.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7771/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за приклучок за одведување на отпадни води во населено место

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за приклучок за одведување на отпадни води во населено место, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр.08-7772/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

396.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за висината на цената за приклучок за одведување на отпадни води во населено место

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цената за приклучок за одведување на отпадни води во населеното место – Куклиш, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6332/6 од 10.12.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7772/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за собирање, транспортирање и депонирање на отпад

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за собирање, транспортирање и депонирање на отпад, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7773/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

397.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за висината на цената за собирање, транспортирање и депонирање на отпад

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цената за собирање, транспортирање и депонирање на отпад, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6166/3 од 27.11.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7773/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за уништување на стока на депонија

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цената за уништување на стока на депонија, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7774/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

398.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за висината на цената за уништување на стока на депонија

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цената за уништување на стока на депонија, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6166/5 од 27.11.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7774/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висина на цената за расчистување на диви депонии и други услуги

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висина на цената за расчистување на диви депонии и други услуги, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Број 08-7775/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

399.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за висината на цената за расчистување на диви депонии и други услуги

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цената за расчистување на диви депонии и други услуги, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-6166/4 од 27.11.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7775/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот за издавање на продажни места во пазарот на мало “Градски Пазар” ТЦ – “Глобал”

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот за издавање на продажни места во пазарот на мало “Градски Пазар” ТЦ – “Глобал”, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7776/2 Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

400.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот за издавање на продажни места во пазарот на мало „Градски пазар” ТЦ – „Глобал”

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот за издавање на продажни места во пазарот на мало „Градски пазар” ТЦ „Глобал”, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец” Струмица број 02-6332/9 од 10.12.2009 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7776/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
